

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 112 Год. LXI

Среда, 21 декември 2005

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1543. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Владата на Република Италија за реализација на втората фаза од Програмата за рационализација на управувањето и модернизацијата на биомедицинската технологија во здравствениот сектор.....	2	1553. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост.....	23
1544. Закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија.....	3	1554. Одлука за давање согласност на Одлуката за пренесување на право на сопственост на објекти.....	23
1545. Одлука за прераспределба на средствата меѓу буџетските корисници.....	10	1555. Одлука за зголемување на акционерскиот влог на “Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост - Скопје.....	23
1546. Одлука за формирање на Национална комисија за изработка и имплементација на Акционен план на Стратегијата за млади на Република Македонија.....	14	1556. Одлука за докапитализација на влогот на “Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост - Скопје.....	23
1547. Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари.....	14	1557. Статут на Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје (пречистен текст).....	24
1548. Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари.....	16	1558. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	29
1549. Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари.....	19	1559. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 104/2005 од 23 ноември 2005 година.....	30
1550. Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари..	22	Огласен дел	1-64
1551. Одлука за престанување на користење и давање на користење движни ствари - мерна опрема.....	22		
1552. Одлука за давање согласност на Одлуката за пренесување на удели.....	23		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1543.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРАТА ФАЗА ОД ПРОГРАМАТА ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА УПРАВУВАЊЕТО И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА БИОМЕДИЦИНСКАТА ТЕХНОЛОГИЈА ВО ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Владата на Република Италија за реализација на втората фаза од Програмата за рационализација на управувањето и модернизација на биомедицинската технологија во здравствениот сектор, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 декември 2005 година.

Бр. 07-4661/1
15 декември 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРАТА ФАЗА ОД ПРОГРАМАТА ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА УПРАВУВАЊЕТО И МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА БИОМЕДИЦИНСКАТА ТЕХНОЛОГИЈА ВО ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР

Член 1

Република Македонија се задолжува со заем во износ од 2.582.285 евра кај Владата на Република Италија за реализација на втората фаза од Програмата за рационализација на управувањето и модернизацијата на биомедицинската технологија во здравствениот сектор.

Член 2

Условите и начинот на користењето на средствата од членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за доделување на заем кој ќе биде склучен меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Италија и со Финансиски договор кој ќе биде склучен меѓу Министерството за финансии на Република Македонија и Банката Artigiansassa S.p.a. - Италија.

Во име на Владата на Република Македонија Договорот за доделување на заем ќе го склучи министерот за финансии.

Член 3

Во име на Владата на Република Италија финансиските активности поврзани со заемот ќе ги извршува Банката Artigiansassa S.p.a.

Член 4

Република Македонија заемот ќе го користи под следниве услови:

- камата 0,00 %;
- период на отплата 39 години и
- грејс период вклучен во периодот на отплата 19 години.

Доколку од која било причина обврската по главнина не е платена во предвидените рокови за сервисирање на обврските, Република Македонија ќе биде должна да плати казнена камата во висина од 2,6%. Висината на казнената камата ќе биде периодично усогласувана со Референтната комерцијална каматна стапка објавувана на месечна основа од страна на Организацијата за економска соработка и развој - ОЕЦД.

Заемодавателот преку Банката Artigiansassa S.p.a. нема да пресметува казнена камата за првите 35 дена по денот на пристигнувањето на обврската. По изминување на 35 дена од денот на пристигнувањето на обврската ќе се пресметува казнена камата до денот на сервисирање на кредитната обврска.

Член 5

Корисник на средствата од заемот како и имплементатор на Проектот е Министерството за здравство.

Сите финансиски обврски од Финансискиот договор ќе ги извршува Министерството за здравство со средства предвидени во буџетот за тековната година или со користење на средства од буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, во рокови и услови утврдени во Финансискиот договор.

Член 6

Република Македонија заемот од членот 1 на овој закон ќе го отплаќа со средства предвидени во буџетот на Министерството за здравство.

Член 7

Доколку Министерството за здравство не ги сервира навремено обврските по основ на главнина во роковите утврдени со Финансискиот договор, Министерството за финансии има право да не одобри користење на средства предвидени во Буџетот на Република Македонија за Министерството за здравство и да изврши пренамена на планираните буџетски средства за тековната година до износот кој Република Македонија во тековната година го должи кон Владата на Република Италија.

Член 8

Министерството за финансии, Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија ќе склучат договор со кој ќе се регулираат меѓусебните права и обврски за реализација на втората фаза од Програмата за рационализација на управувањето и модернизацијата на биомедицинската технологија во здравствениот сектор.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR NGARKIM ME BORXH TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME HUA NË QEVERINË E REPUBLIKËS SË ITALISË PËR REALIZIMIN E FAZËS SË DYTË NGA PROGRAMI PËR RACIONALIZIM TË ADMINISTRIMIT DHE MODERNIZIMIT TË TEKNOLOGJISË BIOMJEKËSORE NË SEKTORIN E SHËNDETËSISË

Neni 1

Republika e Maqedonisë ngarkohet me hua në shumë prej 2.582.285 euro në Qeverinë e Republikës së Italisë për realizimin e fazës së dytë të Programit për racionalizim të administrimit dhe modernizimit të teknologjisë biomjekësore në sektorin e shëndetësisë

Neni 2

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të mjeteve nga neni 1 i këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshjen për ndarjen e huas e cila do lidhet ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë dhe me Marrëveshje financiare që do të lidhet ndërmjet Ministrisë së Financave të Republikës së Maqedonisë dhe bankës Artigiansassa S.p.a-Itali.

Në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen për ndarjen e huas do ta lidhë ministri i Financave.

Neni 3

Në emër të Qeverisë së Republikës së Italisë, aktivitetet financiare të lidhura me huan do t'i kryejë Banka Artigiansassa S.p.a.

Neni 4

Republika e Maqedonisë huan do ta shfrytëzojë nën këto kushte:

- Kamatë: 0,00 %;
- Periudha e pagesës 39 vjet dhe
- Grejs periudhë të kyçur në periudhën e pagesës 19 vjet;

Nëse prej çfarëdo lloj shkakut obligimi sipas kryegjësë nuk paguhet në afatet e parapara për servisimin e detyrimeve, Republika e Maqedonisë do të jetë e obliguar të paguajë kamatë ndëshkuese në lartësi prej 2,6%. Lartësia e kamatës ndëshkuese do të harmonizohet periodikisht me shkallën komerciale referente të kamatës të shpallur në bazën mujore nga ana e Organizatës për Bashkëpunim ekonomik dhe Zhvillim -OECD.

Huadhënësi, përmes Bankës Artigiansassa S.p.a. nuk do të përlloraritë kamatë ndëshkuese për 35 ditët e para pas ditës së arritjes së detyrimit. Pas kalimit të 35 ditëve nga dita e arritjes së detyrimit, do të përlloraritë kamata ndëshkuese deri në ditën e servisimit të obligimit kreditor.

Neni 5

Shfrytëzuesi i mjeteve të huas si dhe implementues i Projektit është Ministria e Shëndetësisë.

Të gjitha obligimet financiare nga Marrëveshja financiare do t'i kryejë Ministria e Shëndetësisë me mjetet e parapara në buxhet për vitin rrjedhës apo me shfrytëzimin e mjeteve nga buxheti i Fondit për sigurim shëndetësor i Republikës së Maqedonisë, në afatet dhe kushtet e përcaktuara në Marrëveshjen financiare.

Neni 6

Republika e Maqedonisë, huan nga neni 1 i këtij ligji do ta paguajë me mjetet e parapara në buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë.

Neni 7

Në rast se Ministria e Shëndetësisë nuk i servison me kohë obligimet në bazë të kryegjësë në afatet e përcaktuara me Marrëveshjen financiare, Ministria e Financave ka të drejtë që të mos miratohet shfrytëzimin e mjeteve të parapara në buxhetin e Republikës së Maqedonisë për Ministrinë e Shëndetësisë dhe të bëjë ridedikim të mjeteve të planifikuara buxhetore për vitin rrjedhës deri në shumën të cilën Republika e Maqedonisë në vitin rrjedhës ia ka borxh Qeverisë së Republikës së Italisë.

Neni 8

Ministria e Financave, Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi për Sigurim Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë do të lidhin marrëveshje me të cilën do të rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjella për realizimin e fazës së dytë të Programit për racionalizim të administrimit dhe modernizimit të teknologjisë biomjekësore në sektorin e shëndetësisë.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1544.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 декември 2005 година.

Бр. 07-4663/1
15 декември 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за служба во Армијата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 62/2002, 98/2002, 25/2003 и 71/2003), во членот 10 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"По исклучок од ставот 1 на овој член, при извршување на определени задачи за потребите на службата, воено лице може да носи и цивилна облека."

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 2

Во членот 14 став 1 зборовите: "државна, воена, службена и деловна тајна" се заменуваат со зборовите: "класифицирана информација".

Во ставот 2 зборот "тајна" се заменува со зборовите: "класифицирана информација".

Член 3

Во членот 22 став 1 по зборот "претходно" се додава зборот "писмено".

Член 4

Во членот 49 став 2 зборот "доверливи" се заменува со зборовите: "класифицирани информации".

Член 5

Во членот 58 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"По исклучок од ставот 1 на овој член, офицер може да се унапреди во непосредно повисок чин една година порано од времето пропишано во ставот 1 на овој член, доколку два пати последователно е оценет со степенот "особено се истакнува" по сите критериуми од членот 52 на овој закон."

Член 6

Во членот 62 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"По исклучок од ставот 1 на овој член, подофицер може да се унапреди во непосредно повисок чин една година порано од времето пропишано во ставот 1 на овој член, доколку два пати последователно е оценет со степенот "особено се истакнува" по сите критериуми од членот 52 на овој закон."

Ставот 2 станува став 3.

Член 7

Во членот 63 став 5 зборовите: “не ја одобрат” се заменуваат со зборовите: “утврдат неправилности во”.

Член 8

Членот 87 се менува и гласи:

“Наредба за поставување, унапредување, разрешување, преместување, упатување, застапување и други односи во службата донесуваат:

- министерот за одбрана или од него овластено лице, за офицерите со чин полковник и за воените старешини поставени на должност во Министерството за одбрана, воените претставништва и другите мисии и тела во странство;

- началникот на генералштабот на Армијата, за офицерите со чин мајор и потполковник и за сите воени старешини заклучно со чин потполковник и професионалните војници поставени на должност во Генералштабот на Армијата;

- командантот на Здружената оперативна команда (во натамошниот текст: ЗОК) за воените старешини до чин капетан и професионалните војници поставени на должност во ЗОК и

- командантот на потчинетата команда - единица, за професионалните војници поставени на должност во потчинетата команда-единица.

Наредба за преместување за сите воени лица до чин потполковник од една во друга потчинета команда донесува началникот на Генералштабот на Армијата.”

Член 9

По членот 87 се додава нов член 87-а, кој гласи:

“Член 87-а

Против наредбите од членот 87 на овој закон, во рок од осум дена, може да се изјави приговор, и тоа:

- против наредбите донесени од министерот за одбрана или од него овластено лице, до второстепената комисија од членот 34 став 3 на овој закон;

- против наредбите донесени од началникот на Генералштабот на Армијата, до министерот за одбрана и

- против наредбите донесени од командантот на ЗОК и командантот на потчинетата команда-единица, до началникот на Генералштабот на Армијата.

Приговорот изјавен против наредбите за поставување, преместување, упатување, застапување и разрешување не ја задржува наредбата од извршување.”

Член 10

Членот 118 се менува и гласи:

“За материјалната одговорност на военото лице и за обврската за надомест на штета или за запирање на постапката со решение одлучува командант на баталјон, нему рамен или повисок воен старешина за кој со формацијата е предвиден чин потполковник или повисок чин.

По исклучок од ставот 1 на овој член, за материјалната одговорност на воено лице, за обврската за надомест на штета или за запирање на постапката, со решение одлучуваат:

- министерот за одбрана или од него овластено лице- за воено лице поставено на должност во Министерството за одбрана, други органи на државната власт, трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби;

- надлежниот воен старешина од новата единица-установа во која лицето е поставено - за штета причинета во претходната единица-установа, за која ќе се дознае по заминувањето на военото лице во друга единица, односно установа и

- надлежниот воен старешина од единицата, односно установа во која лицето врши должност - за штета причинета во повеќе единици, односно установи.

Против решението од ставовите 1 и 2 на овој член, военото лице има право на приговор до непосредно претпоставениот воен старешина на старешината кој го донел решението, односно до министерот за одбрана доколку решението го донел началникот на Генералштабот на Армијата или до второстепената комисија од членот 34 став 3 на овој закон доколку решението го донел министерот за одбрана или од него овластено лице, во рок од осум дена од приемот на решението.”

Член 11

По членот 118 се додава нов член 118-а, кој гласи:

“Член 118-а

Во постапката за утврдување на материјалната одговорност на военото лице, министерот за одбрана, односно воените старешини од членот 118 на овој закон формираат комисија за утврдување на материјалната одговорност.

Комисијата од ставот 1 на овој член утврдува постоење на материјалната штета, нејзината висина, околностите под кои настанала, кој ја предизвикал штетата и кој треба да ја надомести или утврдува дека се исполнети условите за запирање на постапката и дава предлог до надлежниот старешина кој одлучува за штетата.

Постапката за утврдување на материјалната одговорност се запира во следниве случаи:

- кога ќе се утврди дека нема штета или одговорност на пријавеното лице за причинетата штета;

- кога во текот на постапката лицето ќе ја признае одговорноста и ќе ја надомести причинетата штета;

- кога по преземањето на сите мерки да се пронајде сторителот на штетата, истиот ќе остане непознат или

- поради смрт на сторителот на штетата.”

Член 12

Во членот 121 став 2 точка 4 зборовите: “државна, деловна, службена или воена тајна” се заменуваат со зборовите: “класифицирана информација”, а зборовите “тајните податоци” се заменуваат со зборовите: “класифицираните информации”.

Во точката 6 по зборот “известување” се додава записка и зборовите: “поднесување невинити податоци и исправи”.

Во точката 16 зборовите: “или хомосексуализам” се бришат.

Член 13

Во членот 122 во воведната реченица зборовите: “му е изречена” се заменуваат со зборовите: “е осуден со”.

Точката 1 се брише.

Точките 2, 3 и 4 стануваат точки 1, 2 и 3.

Член 14

Во членот 132 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

“Ако воената дисциплинска комисија утврди дека професионалниот војник, подофицер или офицер не е дисциплински одговорен или не се исполнети условите за изрекување на дисциплинска мерка од ставот 1 на овој член, му предлага на началникот на Генералштабот на Армијата, односно на министерот за одбрана да го отфрли предлогот, да ја запре постапката или да го врати предметот на воениот старешина надлежен за изрекување на поблага дисциплинска мерка.”

Член 15

Во членот 135 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Со решение се одлучува и за отфрлање на предлогот, односно за запирање на постапката.”

Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: “дневен извештај” се заменуваат со зборовите: “дневна заповед”.

Член 16

Во членот 136 став 1 зборовите: “дневен извештај” се заменуваат со зборовите: “дневна заповед”.

Член 17

Во членот 140 став 3 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “а за воените старешини поставени на должност во Министерството за одбрана, други органи на државната власт, трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби, решение донесува министерот за одбрана или од него овластено лице”.

Во ставот 4 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “а против решението донесено од страна на министерот за одбрана или од него овластено лице, приговор може да се изјави до второстепената комисија од членот 34 став 3 на овој закон”.

Член 18

Во членот 161 став 1 алинеја 2 бројот “15” се заменува со бројот “14”, а во алинејата 3 бројот “60” се заменува со бројот “21”.

Член 19

Членот 163 се менува и гласи:

“Надоместокот на плата за време на отсуство од работа заради преквалификација и доквалификација или стручно оспособување и усовршување на кое професионален војник и воен старешина е упатен за потребите на службата е во висина на основната плата и додатоците на платата кои ги примал пред упатувањето на преквалификација и доквалификација, односно пред заминување на стручното оспособување и усовршување.”

Член 20

Во членот 164 став 1 алинејата 4 се менува и гласи:

“- парична помош во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, пасиноци, посвоени деца и деца земени на издржување), ако живеел во заедница;”.

Член 21

Во членот 179 став 1 зборот “испратнина” се заменува со зборот “отпремнина”.

Член 22

Во членот 184 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Воен старешина кој прима надоместок на трошоци за закупнина на стан го губи правото на надоместокот доколку не се пријави на објавен оглас за доделување на користење службен стан во местото на вршење на службата, освен кога од оправдани причини (боледување, службено или друго оправдано отсуство од земјата во време на траење на огласот) не бил во можност да се пријави на објавениот оглас.”

Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: “не се определи да користи” се заменуваат со зборовите: “не му се обезбедат услови за користење.”

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 23

Во членот 193 став 2 зборот “капетан” се заменува со зборот “потполковник”, а зборовите: “мајор до” се бришат.

Член 24

По членот 195 се додава нов член 195-а, кој гласи:

“Член 195-а

За утврдување на здравствената и физичката способност на воените летачи за вршење летачка служба, воените летачи се упатуваат на лекарски прегледи секои шест месеца.

Воените летачи се упатуваат на вонредни лекарски прегледи по доживеана воздухопловна несреќа, телесна повреда или по препорака на лекар од воздухопловната единица.”

Член 25

Во членот 225 став 1 точка 1 зборот “правосилно” се заменува со зборот “конечното”.

Член 26

По членот 226 се додаваат шест нови члена 226-а, 226-б, 226-в, 226-г, 226-д и 226-ѓ, кои гласат:

“Член 226-а

На воен старешина може да му престане работниот однос во Министерството за одбрана и поради структурни промени во актот за формацијата на Армијата.

Структурни промени во актот за формацијата на Армијата се промени кои се однесуваат на организационата поставеност на Армијата и кои предизвикуваат укинување или трансформација на единицата, командата или штабот, бараат промена на должностите или намалување на обемот на работата и укинување на формацијски места.

На воениот старешина, кој во рок од 60 дена од структурните промени во актот за формацијата на Армијата извршени согласно со динамичкиот план за трансформација на единиците, командите и штабовите на Армијата, нема да биде поставен на формацијско место согласно со одредбите на членовите 74, 75 или 76 став 1 точка 1 од овој закон или го одбие понуденото поставување, му престанува работниот однос во Министерството за одбрана.

Во случај на престанок на работниот однос во смисла на ставот 3 на овој член, Министерството за одбрана на воениот старешина му обезбедува едно од следниве права:

- стекнување право на пензија под условите утврдени со овој закон, со најмалку 25 години пензиски стаж, без оглед на возраста, доколку не исполнува услови за старосна пензија;

- вработување кај друг работодавец - државен орган, јавно претпријатие, јавна установа, единица на локалната самоуправа и градот Скопје, фондови, агенции, заводи и други правни лица основани со закон, без огласување на работното место, со преземање и склучување договор за работа на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, односно квалификација;

- стручно оспособување (додипломско и последипломско образование или обука преку определени курсеви) и исплата на еднократен паричен надоместок или еднократен паричен надоместок во висина утврдена со одлука на Владата на Република Македонија, но не помала од висината на испратнината утврдена со општите прописи во случај на откажување на договорот за вработување од деловни причини.

Средствата за реализирање на правата утврдени со ставот 4 на овој член се обезбедуваат од буџетот на Министерството за одбрана.

Член 226-б

Висината на пензијата од членот 226-а став 4 алинеја 1 на овој закон се утврдува во зависност од должината на исполнетиот пензиски стаж, со тоа што пензиската основа во висина од 80%, се намалува за 1% за секоја година пензиски стаж пократок од 40 години.

Средствата за исплата на пензијата од ставот 1 на овој член до навршување на годините на живот за остварување на правото на старосна пензија по прописите за пензиското и инвалидското осигурување, се обезбедуваат од буџетот на Министерството за одбрана.

Правото на пензија од ставот 1 на овој член се остварува во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

Член 226-в

Разликата меѓу пензијата утврдена согласно со членот 226-б на овој закон и пензијата утврдена со примена на прописите за пензиското и инвалидското осигурување за остварување на правото на старосна пензија се обезбедува од буџетот на Министерството за одбрана.

Член 226-г

На корисник на пензија од членот 226-а став 4 алинеја 1 на овој закон, додека е во работен однос или додека врши дејност во Република Македонија или во странство, му се запира исплатата на пензијата.

Член 226-д

Стручното оспособување на воениот старешина од членот 226-а став 4 алинеја 3 на овој закон се остварува преку:

- дообразование (додипломско или последипломско) на универзитетите во Република Македонија, заради стекнување цивилна диплома или
- обука преку посета на организирани курсеви за одредени занимања или за стекнување на определени знаења и вештини, заради добивање определени знаења за натамошни работни ангажмани во цивилни структури.

Стручното оспособување од ставот 1 алинеја 1 на овој член може да трае најдолго две години, а стручното оспособување од ставот 1 алинеја 2 на овој член може да трае најдолго шест месеца.

За време на стручното оспособување, на лицето од ставот 1 на овој член му се обезбедува надоместок на трошоците за оспособување (трошоци за упис, учебници, пријави за полагање испити и други финансиски средства по барање на факултетите, односно институциите кои ги организираат курсевите), како и месечен надоместок во висина на основната плата за чин и должност што ја примал последниот месец пред престанокот на работниот однос.

По завршувањето на стручното оспособување, на лицето од ставот 1 на овој член му се исплатува еднокретен паричен надоместок во висина на испратнината утврдена со општите прописи во случај на откажување на договорот за вработување од деловни причини.

Средствата за реализирање на правата од ставовите 3 и 4 на овој член се обезбедуваат од буџетот на Министерството за одбрана.

Меѓусебните права и обврски на лицето на стручно оспособување и Министерството за одбрана се уредуваат со договор.

Член 226-ѓ

Воениот старешина кој остварил право на еднокретен паричен надоместок согласно со членот 226-а став 4 алинеи 3 и 4 на овој закон, има право на паричен надоместок и други права по основ на невработеност."

Член 27

Во членот 227 став 1 по зборот "старешина" се додаваат зборовите: "освен во случаите од членот 132 став 4 на овој закон".

Член 28

Членот 234-а се менува и гласи:

"Наредба за распоредување на должност, разрешување од должност поради стручно оспособување и усовршување, односно боледување и лекување, застапување и други односи во службата за цивилните лица донесуваат:

- министерот за одбрана или од него овластено лице, за цивилните лица поставени на должност во воените претставништва и другите мисии и тела во странство;

- началникот на Генералштабот на Армијата или од него овластено лице, за цивилните лица распоредени во Генералштабот на Армијата;

- командантот на ЗОК, за цивилните лица распоредени на должност во ЗОК и

- командантот на потчинетата команда - единица, за цивилните лица распоредени на должност во потчинетата команда - единица.

Наредба за преместување за сите цивилни лица од една во друга потчинета команда донесува началникот на Генералштабот на Армијата."

Член 29

По членот 234-а се додава нов член 234-б, кој гласи:

"Член 234-б

Против наредбата од членот 234-а на овој закон во рок од осум дена од денот на приемот на наредбата, може да се изјави приговор, и тоа:

- против наредбите донесени од министерот за одбрана или од него овластено лице, до второстепената комисија од членот 34 став 3 на овој закон;
- против наредбите донесени од началникот на Генералштабот на Армијата, до министерот за одбрана и
- против наредбите донесени од командантот на ЗОК и командантот на потчинетата команда-единица, до началникот на Генералштабот на Армијата.

Приговорот изјавен против наредбите за распоредување, разрешување и застапување не ја задржува наредбата од извршување."

Член 30

Во членот 251 точка 22 во заградата по зборовите: "184 став 1" се додаваат зборовите: "и став 2".

Член 31

Во членот 253 став 2 по зборовите: "цивилно лице" се додаваат зборовите: "освен во случаите од членот 252-а на овој закон".

Член 32

Во предниот период од влегувањето во сила на овој закон до 31 декември 2007 година, офицер со завршено вишо образование од родовите на Армијата во воените школи на поранешната ЈНА, кој нема да биде поставен на формациско место за офицер, може со негова согласност, според потребите на службата, да биде поставен на формациско место за подофицер.

Во случај од ставот 1 на овој член офицерот остварува права и обврски од чинот и должноста на која ќе биде поставен.

Член 33

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHËRBIM NË ARMATËN E REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË**

Neni 1

Në Ligjin për shërbimin në Armatën e Republikës së Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 62/2002, 98/2002, 25/2003 dhe 71/2003), në nenin 10 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, gjatë kryerjes së detyrave të caktuara për nevojat e shërbimit, personi ushtarak mund të mbajë edhe veshje civile."

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4.

Neni 2

Në nenin 14 paragrafi 1 fjalët “fshehtësi shtetërore, ushtarake, zyrtare dhe afariste” zëvendësohen me fjalët “informatë e klasifikuar”.

Në paragrafin 2 fjala “fshehtësi” zëvendësohet me fjalët “informatë e klasifikuar.”

Neni 3 Në nenin 22 paragrafi 1 pas fjalës “paraprakisht” shtohet fjalët “me shkrim”.

Neni 4

Në nenin 49 paragrafi 2 fjalët “të besueshme” zëvendësohen me fjalët “informata të klasifikuara”.

Neni 5

Në nenin 58 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

“Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, oficeri mund të avancohet në gradë drejtpërdrejt më të lartë një vit më herët nga koha e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, nëse dy herë të njëpasnjëshme është vlerësuar me shkallën “veçanërisht dallohet” sipas të gjitha kritereve nga neni 52 i këtij ligji.”

Neni 6

Në nenin 62 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

“Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, nënofficeri mund të avancohet në gradë drejtpërdrejt më të lartë një vit më herët nga koha e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, nëse dy herë të njëpasnjëshme është vlerësuar me shkallën “veçanërisht dallohet” sipas të gjitha kritereve nga neni 52 i këtij ligji.”

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3.

Neni 7

Në nenin 63 paragrafi 5 fjalët “nuk e miratojnë” zëvendësohen me fjalët “konstatojnë parregullsi në”.

Neni 8

Neni 87 ndryshon si vijon:

“Urdhëresë për emërimin, avancimin, shkarkimin, shpërnguljen, dërgimin, përfaqësimin dhe marrëdhënie të tjera në shërbim marrin:

- ministri i Mbrojtjes ose personi i autorizuar prej tij, për oficerët me gradën kolonel dhe për eprorët ushtarakë të emëruar me detyrë në Ministrinë e Mbrojtjes, përfaqësitë ushtarake dhe misionet e trupat e tjerë jashtë vendit;

- kryeshefi i Shtabit të Përgjithshëm të Armatës, për oficerët me gradën major dhe nënkolonel dhe për të gjithë eprorët ushtarakë përfundimisht me gradën e nënkolonelit dhe ushtarët profesionalë të emëruar me detyrë në Shtabin e Përgjithshëm të Armatës.

- komandanti i Komandës së Bashkuar Operative (në tekstin e mëtejme: KBO) për eprorët ushtarakë deri në gradën e kapitenit dhe ushtarët profesionalë me detyrë në KBO,

- komandanti i komandës së nënshtruar-njësisë, për ushtarët profesionalë të emëruar me detyrë në komandën e nënshtruar-njësinë.

Urdhëresë për shpërnguljen e të gjithë personave ushtarakë deri në gradën e nënkolonelit nga njëra në komandën tjetër të nënshtruar, merr kryeshefi i Shtabit të Përgjithshëm të Armatës.

Neni 9

Pas nenit 87 shtohet neni i ri 87 -a si vijon:

“Neni 87-a

Kundër urdhëresave nga neni 87 i këtij ligji, në afat prej tetë ditësh, mund të paraqitet kundërshtim, si vijon:

- kundër urdhëresave të marra nga ministri i Mbrojtjes ose nga personi i autorizuar prej tij, në komisionin e shkallës së dytë nga neni 34 paragrafi 3 i këtij ligji;

- kundër urdhëresave të marra nga kryeshefi i Shtabit të Përgjithshëm të Armatës, te ministri i Mbrojtjes;

- kundër urdhëresave të marra nga komandanti i KBO-së dhe komandanti i komandës së nënshtruar-njësisë, te kryeshefi i Shtabit të Përgjithshëm të Armatës.

Kundërshtimi i paraqitur kundër urdhëresave për emërimin, shpërnguljen, dërgimin, përfaqësimin dhe shkarkimin nuk e ndalon urdhëresën nga përmbartimi.”

Neni 10

Neni 118 ndryshon si vijon:

“Për përgjegjësinë materiale të personit ushtarak dhe për obligimin për kompensimin e dëmit ose për ndërprerjen e procedurës me aktvendim, vendos komandanti i batalionit, eprori ushtarak i barabartë me të ose më të lartë, për të cilin me formacionin parashihet grada nënkolonel ose grada më e lartë.

Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, për përgjegjësinë materiale të personit ushtarak, për obligimin e kompensimit të dëmit ose për ndërprerjen e procedurës, me aktvendim vendosin:

- ministri i Mbrojtjes ose personi i autorizuar prej tij për personin ushtarak të emëruar me detyrë në Ministrinë e Mbrojtjes, organet e tjera të pushtetit shtetëror, shoqëritë tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet;

- eprori ushtarak kompetent nga njësia e re- institucioni në të cilin personi është emëruar, për dëmin e shkaktuar në njësinë paraprake-institucionin, për të cilin do të dihet pas shkuarjes së personit ushtarak në njësi tjetër, përkatësisht institucion;

- eprori ushtarak kompetent nga njësia, përkatësisht institucioni në të cilin personi e kryen detyrën - për dëmin e shkaktuar në më tepër njësi, përkatësisht institucione.

Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni, personi ushtarak ka të drejtë kundërshtimi te eprori ushtarak i drejtpërdrejtë i eprorit që e ka miratuar aktvendimin, përkatësisht ministri i Mbrojtjes, nëse aktvendimin e ka marrë kryeshefi i Shtabit të Përgjithshëm të Armatës, ose në komisionin e shkallës së dytë nga neni 34 paragrafi 3 i këtij ligji, nëse aktvendimin e ka marrë ministri i Mbrojtjes ose personi i autorizuar prej tij, në afat prej tetë ditësh nga pranimi i aktvendimit.”

Neni 11

Pas nenit 118, shtohet neni i ri 118 -a, si vijon:

“Neni 118-a

Në procedurën për përcaktimin e përgjegjësisë materiale përgjegjësia e personit ushtarak, ministri i Mbrojtjes, përkatësisht eprorët ushtarakë nga neni 118 i këtij ligji, formojnë komisionin për përcaktimin e përgjegjësisë materiale.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni, përcakton ekzistimin e dëmit material, lartësinë e tij, rrethanat në të cilat është shkaktuar, kush e ka shkaktuar dëmin dhe kush duhet ta kompensojë ose të përcaktojë se janë plotësuar kushtet për ndërprerjen e procedurës dhe jep propozim te eprori kompetent i cili vendos dëmin.

Procedura për përcaktimin e përgjegjësisë materiale ndërpritet në rastet si vijon:

- kur të vërtetohet se nuk ka dëm ose përgjegjësi të personit të denoncuar për dëmin e shkaktuar;

- kur gjatë procedurës personi do ta pranojë përgjegjësinë dhe do ta kompensojë dëmin e shkaktuar;

- kur pas marrjes së të gjitha masave që të gjendet kryerësi i dëmit, i njëjti do të mbetet i panjohur, ose

- për shkak të vdekjes së kryerësit të dëmit.”

Neni 12

Në nenin 121 paragrafi 2 pika 4, fjalët “fshehtësi shtetërore, zyrtare, afariste ose ushtarake” zëvendësohen me fjalët “informatë e klasifikuar”, ndërsa fjalët “të dhënave të fshehta”, zëvendësohen me fjalët “informatave të klasifikuara”.

Në pikën 6, pas fjalës “njoftimin” shtohet presje dhe fjalët “paraqitjen e të dhënave dhe dokumenteve të pavërteta”.

Në pikën 16 fjalët “ose homoseksualizëm”, fshihen.

Neni 13

Në nenin 122, në fjalinë hyrëse, fjalët “i është kumtuar” zëvendësohen me fjalët “është dënuar me”.

Pika 1) fshihet.

Pikat 2), 3) dhe 4) bëhen pika 1), 2) dhe 3).

Neni 14

Në nenin 132, pas paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5, si vijon:

“Nëse komisioni disiplinor ushtarak konfirmon se ushtari profesional, nënoficeri ose oficeri nuk mban përgjegjësi disiplinore ose nuk janë plotësuar kushtet për kumtimin e masës disiplinore nga paragrafi 1 i këtij neni, i propozon kryeshefit të Shtabit të Përgjithshëm të Armatës, përkatësisht ministrit të Mbrojtjes, që ta hedhë poshtë propozimin, ta ndërpresë procedurën ose ta kthejë lëndën te eprori ushtarak kompetent për kumtimin e masës më të butë disiplinore.”

Neni 15

Në nenin 135 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

“Me aktvendim vendoset edhe për hedhjen poshtë të propozimit, përkatësisht për ndërprerjen e procedurës.”

Në paragrafin 2, i cili bëhet paragraf 3, fjalët “raport ditor” zëvendësohen me fjalët “urdhër ditor”.

Neni 16

Në nenin 136, paragrafi 1, fjalët “raport ditor” zëvendësohen me fjalët “urdhër ditor”.

Neni 17

Në nenin 140 në paragrafin 3, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “ndërsa për eprorët ushtarakë të emëruar me detyrë në Ministrinë e Mbrojtjes, organet e tjera të pushtetit shtetëror, shoqëritë tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet ose shërbimet, aktvendim merr ministri i Mbrojtjes ose personi i autorizuar prej tij.”

Në paragrafin 4 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “ndërsa kundër aktvendimit të miratuar nga ministri i Mbrojtjes ose personi i autorizuar prej tij, kundërshtim mund të paraqitet në komisionin e shkallës së dytë nga neni 34 paragrafi 3 i këtij ligji.”

Neni 18

Në nenin 161 paragrafi 1 alineja 2, numri “15” zëvendësohet me numrin “14”, ndërsa në alinenë 3, numri “60” zëvendësohet me numrin “21”.

Neni 19

Neni 163 ndryshon si vijon:

“Kompensimi i rrogës për kohën e mungesës nga puna për shkak të rikualifikimit dhe kualifikimit plotësues ose përsosjes dhe aftësimin profesional në të cilin është dërguar ushtari profesional dhe eprori ushtarak për nevojat e shërbimit, është në lartësinë e rrogës bazë dhe shtesat e rrogës që i ka marrë para dërgimit në rikualifikim dhe kualifikim plotësues, përkatësisht para shkuarjes në aftësimin dhe përsosjen profesionale.”

Neni 20

Në nenin 164 paragrafi 1, alineja 4 ndryshon si vijon:

“- ndihma në para në rast të vdekjes së anëtarit të ngushtë të familjes (prindit, njërit nga çifti bashkëshortor, fëmijëve të lindur në martesë ose jashtë martesës, thjeshtërve, fëmijëve të birësuar dhe fëmijëve të marrë për ruajtje), nëse ka jetuar në bashkësi”.

Neni 21

Në nenin 179 paragrafi 1 fjalët: “pagesa për dërgim” zëvendësohet me fjalët: “shpenzimet e përcjelljes”.

Neni 22

Në nenin 184, pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

“Eprori ushtarak i cili merr kompensim për qiranë e banesës, e humb të drejtën e kompensimit nëse nuk paraqitet në shpalljen e botuar për ndarjen e shfrytëzimit të banesës zyrtare në vendin e kryerjes së shërbimit, përveç kur për shkaqe të arsyeshme (sëmundjes, mungesës zyrtare ose mungesës tjetër të arsyeshme nga vendi, gjatë kohës sa zgjat shpallja) nuk ka pasur mundësi të paraqitet në shpalljen e botuar”.

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 3, fjalët: “nuk përcaktohet që të shfrytëzojë” zëvendësohen me fjalët: “nuk i sigurohen kushte për shfrytëzim”.

Paragrafët 3 dhe 4, bëhen paragrafë 4 dhe 5.

Neni 23

Në nenin 193 paragrafi 2, fjala “kapiten” zëvendësohet me fjalën “nënkolonel”, ndërsa fjalët: “major deri”, fshihen.

Neni 24

Pas nenit 195 shtohet nen i ri 195-a si vijon:

“Neni 195-a

Për përcaktimin e gjendjes shëndetësore dhe fizike të pilotëve ushtarakë për kryerjen e shërbimit fluturues, pilotët ushtarakë udhëzohen në kontrollin mjekësorë çdo gjashtë muaj.

Pilotët ushtarakë udhëzohen në kontroll të jashtëzakonshëm mjekësor pas përjetimit të fatkeqësisë së aviacionit, lëndimit trupor ose sipas rekomandimeve të mjekut nga njëësia e aviacionit”.

Neni 25

Në nenin 225 në paragrafin 1, pika 1, fjala “plotfuqishëm”, zëvendësohet me fjalën “përfundimtare”.

Neni 26

Pas nenit 226, shtohen gjashtë nene të reja 226-a, 226-b, 226-c, 226-d, dhe 226-g, si vijojnë:

“Neni 226-a

Eprorit ushtarak mund t’i përfundojë marrëdhëniet e punës në Ministrinë e Mbrojtjes edhe për shkak të reformave strukturore në aktin për formacionin të Armatës.

Ndryshimet strukturore në aktin për formacionin e Armatës janë ndryshime që kanë të bëjnë në rregullimin organizativ të Armatës dhe të cilat shkaktojnë pushimin ose transformimin e njësisë, komandës ose shtabit, kërkon ndryshimin e detyrave ose zvogëlimin e vëllimit të punës dhe pushimin e vendeve të formacionit.

Eprorit ushtarak, i cili në afat prej 60 ditëve nga ndryshimet strukturore në aktin për formacionin e Armatës të bërë në pajtim me planin dinamik për transformimin e njësive, komandave dhe shtabeve të Armatës, nuk do të caktohet në vendin e formacionit në pajtim me dispozitat e nenit 74, 75 ose 76 paragrafi 1 pika 1 nga ky ligj ose e refuzon vendin e ofruar, i pushon vendi i punës në Ministrinë e Mbrojtjes.

Në rast të pushimit të marrëdhënies së punës në kuptim të paragrafit 3 të këtij neni, Ministria e Mbrojtjes, eprorit ushtarak i siguron një nga të drejtat si vijon:

- fitimin e të drejtës së pensionimit me kushtet e përcaktuara me këtë ligj, me së paku 25 vjet stazh pensioni, pa marrë parasysh moshën, nëse nuk plotëson kushte për pension moshe;

- punësim te punëdhënës tjetër - organ shtetëror, ndërmarrje publike, institucion publik, njësi të vetadministrimit lokal dhe në Qytetin e Shkupit, fonde, agjenci, ente dhe në persona tjerë juridikë të themeluar me

ligj, pa shpallje të vendit të punës, me marrje dhe me lidhjen e marrëveshjes për punë në vendin e punës që përgjigjet me përgatitjen e tij profesionale, respektivisht kualifikimin;

- aftësim profesional (arsimim deri në diplomim ose pas diplomimit ose aftësim përmes kurseve të caktuara) dhe pagimin e një kompensimit të njëhershëm në para, ose

- kompensim të njëhershëm në para në lartësi të përcaktuar me Vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, por jo më të vogël se lartësia e shpenzimit përcjellës të përcaktuar me dispozitat e përgjithshme në rast të refuzimit të marrëveshjes për punësim për shkaqe afariste.

Mjetet për realizimin e të drejtave të përcaktuara me paragrafin 4 të këtij neni sigurohen nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes.

Neni 226-b

Lartësia e pensionit nga neni 226-a paragrafi 4 alineja 1 e këtij ligji përcaktohet varësisht nga gjatësia e stazhit pensional të plotësuar, me atë që baza e pensionit në lartësi prej 80%, zvogëlohet për 1% për çdo vit të stazhit pensional më të shkurtër se 40 vjet.

Mjetet për pagimin e pensionit nga paragrafi 1 i këtij neni deri në mbushjen e viteve të jetës për realizimin e të drejtës së pensionit në bazë moshës sipas dispozitave për sigurim pensional dhe invalidor, sigurohen nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes.

E drejta e pensionimit nga paragrafi 1 i këtij neni realizohet në Fondin për sigurim pensional dhe invalidor.

Neni 226-v

Dallimi midis pensionit të përcaktuar në pajtim me nenin 226-b të këtij ligji dhe pensionit të përcaktuar me zbatimin e dispozitave për sigurim pensional dhe invalidor për realizimin e të drejtës së pensionit në bazë të moshës sigurohet nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes.

Neni 226-g

Shfrytëzuesit të pensionit nga neni 226-a paragrafi 4 alineja 1 të këtij ligji, deri sa është në marrëdhënie pune ose deri sa bën veprimtari në Republikën e Maqedonisë ose jashtë vendit, i ndërpritet pagesa e pensionit.

Neni 226-d

Aftësimi profesional i eprorit ushtarak nga neni 226-a paragrafi 4 alineja 3 e këtij ligji realizohet përmes:

- mbarimit të shkollimit (diplomik ose pasdiplomik) në universitetet në Republikën e Maqedonisë, për shkak të marrjes së diplomës civile, ose

- aftësimit përmes vizitës së kurseve të organizuara për profesione të caktuara ose për fitimin e njohurive dhe aftësive të caktuara, për shkak të fitimit të njohurive të caktuara për angazhimet e mëtejme të punës në strukturat civile.

Aftësimi profesional nga paragrafi 1 alineja 1 e këtij neni mund të zgjasë më së shumti dy vjet, ndërsa aftësimi profesional nga paragrafi 1 alineja 2 e këtij neni mund të zgjasë më së shumti gjashtë muaj.

Gjatë kohës së aftësimit profesional, personit nga paragrafi 1 të këtij neni i sigurohet kompensim i shpenzimeve për aftësim (shpenzimet për regjistrim, libra, fletëparaqitje për dhënie e provimit dhe mjete tjera financiare me kërkesë të fakulteteve, respektivisht institucioneve të cilat i organizojnë kurset), si dhe kompensim mujor në lartësi të rrogës themelore për gradë ushtarake dhe për detyrën që e ka marrë muajin e fundit para pushimit të marrëdhënies së punës.

Pas mbarimit të aftësimit profesional, personit nga paragrafi 1 të këtij neni i paguhet kompensim i njëhershëm në para në lartësinë e shpenzimit përcjellës të përcaktuar me dispozitat e përgjithshme në rast të refuzimit të marrëveshjes për punësim për shkaqe afariste.

Mjetet për realizimin e të drejtave nga paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni sigurohen nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes.

Të drejtat dhe obligimet e ndërsjella, të personit në aftësim profesional dhe Ministrisë së Mbrojtjes rregullohen me marrëveshje.

Neni 226-gj

Eprori ushtarak i cili ka realizuar të drejtën e kompensimit të njëhershëm në para në pajtim me nenin 226-a paragrafi 4 alinetë 3 dhe 4 të këtij ligji, ka të drejtën e kompensimit në para dhe të drejtat tjera në bazë të papunësisë."

Neni 27

Në nenin 227 paragrafi 1, pas fjalës "eprori" shtohen fjalët: "përveç në rastet nga neni 132 paragrafi 4 i këtij ligji".

Neni 28

Neni 234-a ndryshon si vijon:

"Urdhër për sistemim në detyrë, shkarkim nga detyra për shkak të aftësimit dhe përsosjes profesionale, respektivisht sëmundjes dhe shërimit, përfaqësimit dhe marrëdhënieve tjera në shërbimin për personat civil marrin:

- ministri i mbrojtjes ose personi i autorizuar nga ai, për personat civilë të caktuar me detyrë në përfaqësitë ushtarake dhe misionet dhe trupa të jashtë vendit;

- kryeshefi i Shtabit të përgjithshëm të Armatës ose personi i autorizuar nga ai, për personat civilë të caktuar në Shtabin e përgjithshëm të Armatës;

- komandanti i KBO, për personat civilë të caktuar në KBO;

- komandanti i komandës së nënshtruar-njësisë, për persona civilë të caktuar me detyrë në njësinë-komandë të nënshtruar.

Urdhër për ndërrimin e vendit për të gjithë personat civilë nga njëra komandë në komandën tjetër të nënshtruar merr shefi i Shtabit të përgjithshëm të Armatës".

Neni 29

Pas neni 234-a, shtohet nen i ri 234-b si vijon:

"Neni 234-b

Kundër urdhrit nga neni 234-a të këtij ligji, në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të urdhrit, mund të paraqitet kundërshtim, edhe atë:

- kundër urdhrave të marrë nga ministri i Mbrojtjes ose nga personi i autorizuar prej tij, në komisionin e shkallës së dytë nga neni 34 paragrafi 3 i këtij ligji;

- kundër urdhrave të marrë nga kryeshefi i Shtabit të Përgjithshëm të Armatës, te ministri i Drejtësisë,

- kundër urdhrave të marrë nga komandanti i KBO dhe komandanti i komandës-njësisë nënshtruese, te shefi i Shtabit të përgjithshëm të Armatës.

Kundërshtimi i paraqitur kundër urdhrave për sistemim, shkarkim dhe përfaqësim nuk e ndal urdhrin nga ekzekutimi".

Neni 30

Në nenin 251 pika 22, në kllapën, pas fjalëve: "184 paragrafi 1" shtohen fjalët: "edhe paragrafi 2".

Neni 31

Në nenin 253 paragrafi 2 pas fjalëve: "personi civil" shtohen fjalët: "përveç në rastet nga neni 252-a të këtij ligji".

Neni 32

Në periudhën kalimtare nga hyrja në fuqi të këtij ligji deri më 31 dhjetor 2007, oficeri me shkollë të lartë të kryer nga radhët e Armatës në shkollat ushtarake të APJ-së së mëhershme, i cili nuk do të jetë i caktuar në vend formacioni për oficer, mund me pëlqimin e tij, sipas nevojave të shërbimit të caktohet në vend formacioni për nënoficer.

Në rast të paragrafit 1 të këtij neni, oficeri realizon të drejta dhe obligime nga grada ushtarake dhe detyra në të cilën do të caktohet.

Neni 33

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1545.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2005 година ("Службен весник на Република Македонија" број 96/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 декември 2005 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА МЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

Член 1

Меѓу буџетските корисници кај сметката 637, се врши следнава прераспределба на средства:

Буџетски корисник	Име на потпрограма	Ставка	Намалување	Зголемување
5001 Министерство за одбрана				
10 Администрација	401 Основни плати и надоместоци		1.350.000	
10 Администрација	402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		10.000	
10 Администрација	425 Договорни услуги		5.000.000	
10 Администрација	464 Разни трансфери		1.900.000	
10 Администрација	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка		700.000	
10 Администрација	424 Поправки и тековно одржување		1.000.000	
11 Безбедност и разузнавање	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка		3.000.000	
11 Безбедност и разузнавање	426 Други тековни расходи		400.000	
12 Угостителски услуги	402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		70.000	
12 Угостителски услуги	403 Останати придонеси од плати		20.000	
12 Угостителски услуги	401 Основни плати и надоместоци		50.000	
20 АРМ	402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		40.000	
20 АРМ	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка		12.000.000	
20 АРМ	464 Разни трансфери		12.000.000	
20 АРМ	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		6.000.000	
20 АРМ	424 Поправки и тековно одржување		10.000.000	
21 Миронин и хуманитарна мисија	401 Основни плати и надоместоци		450.000	
21 Миронин и хуманитарна мисија	402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		450.000	
30 Воена академија	401 Основни плати и надоместоци		3.060.000	
30 Воена академија	402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		2.000.000	
40 Воена болница	401 Основни плати и надоместоци		350.000	
50 Изградба и одржување на инфраструктура	402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		150.000	
55 Реконструкција на објекти на одбраната	482 Други градежни објекти		20.000.000	
1001 Претседател на Република Македонија				
20 Претседател на Република Македонија	401 Основни плати и надоместоци		1.120.000	
20 Претседател на Република Македонија	402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		280.000	
2002 Државен завод за ревизија				
20 Државен завод за ревизија	401 Основни плати и надоместоци		304.000	
20 Државен завод за ревизија	402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		896.000	
4003 Агенција за државни службеници				
20 Агенција за државни службеници	401 Основни плати и надоместоци		1.540.000	
20 Агенција за државни службеници	402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		610.000	
2006 Дирекција за заштита на лични податоци				
20 Дирекција за заштита на лични податоци	401 Основни плати и надоместоци		314.000	
20 Дирекција за заштита на лични податоци	402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		282.000	
20 Дирекција за заштита на лични податоци	403 Останати придонеси од плати		9.000	
9003 Царнска управа на Република Македонија				
20 Царнска управа	401 Основни плати и надоместоци		1.810.000	
20 Царнска управа	402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		190.000	
20001 Собрание на Република Македонија				
20 Собрание на Република Македонија	401 Основни плати и надоместоци		400.000	
20 Собрание на Република Македонија	402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		200.000	
16001 Министерство за образование				
20 Основно образование	401 Основни плати и надоместоци		1.000.000	
40 Високо образование	401 Основни плати и надоместоци		700.000	
16002 Биро за развој на образование				
10 Администрација	401 Основни плати и надоместоци		1.760.000	
10 Администрација	402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		800.000	
10 Администрација	403 Останати придонеси од плати		140.000	
26001 МАНУ				
20 Научно-истражувачка работа	401 Основни плати и надоместоци		970.000	

20 Научно-истражувачка работа	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	80.000
19001 Министерство за здравство		
10 Администрација	401 Основни плати и надоместоци	345.710
10 Администрација	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	234.185
20 Државен здравствен санитарен инспекторат	401 Основни плати и надоместоци	1.140.811
20 Државен здравствен санитарен инспекторат	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	521.530
30 Биро за лекови	401 Основни плати и надоместоци	144.529
30 Биро за лекови	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	179.192
40 Дирекција за храна	401 Основни плати и надоместоци	1.129.043
40 Дирекција за храна	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	405.000
29010 Судска власт		
20 Судска администрација	401 Основни плати и надоместоци	1.500.000
31101 Народен правобранител		
20 Народен правобранител	401 Основни плати и надоместоци	2.100.000
24001 Државен архив на Република Македонија		
10 Администрација	401 Основни плати и надоместоци	440.000
10 Администрација	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	50.000
Инспекциски надзор и заштита на архивска граѓа	401 Основни плати и надоместоци	1.250.000
Инспекциски надзор и заштита на архивска граѓа	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	580.000
20 Граѓа	401 Основни плати и надоместоци	960.000
20 Граѓа	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	300.000
30 Заштита на архивска граѓа	401 Основни плати и надоместоци	250.000
30 Заштита на архивска граѓа	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	200.000
40 Средување и обработка на архивска граѓа	401 Основни плати и надоместоци	100.000
40 Средување и обработка на архивска граѓа	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	70.000
Меѓународна соработка, информации и истражување	401 Основни плати и надоместоци	320.000
Меѓународна соработка, информации и истражување	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	30.000
14002 Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството		
10 Администрација	401 Основни плати и надоместоци	100.000
10 Администрација	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	35.000
20 Совети	401 Основни плати и надоместоци	450.000
20 Совети	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	65.000
40 Развој		
40 Развој		
38002 Воспитно-поправен дом - Тетово		
20 Програма за превоспитување	401 Основни плати и надоместоци	550.000
20 Програма за превоспитување	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	150.000
38004 Казнено-поправна установа - Гештеља		
20 Програма за превоспитување	401 Основни плати и надоместоци	900.000
20 Програма за превоспитување	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	600.000
38005 Казнено-поправна установа - Охрид		
20 Програма за превоспитување	401 Основни плати и надоместоци	554.000
20 Програма за превоспитување	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	296.000
38007 Казнено-поправна установа - Скопје		
20 Програма за превоспитување	401 Основни плати и надоместоци	70.000
20 Програма за превоспитување	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	330.000
38008 Казнено-поправна установа - Струга		
20 Програма за превоспитување	401 Основни плати и надоместоци	380.000
20 Програма за превоспитување	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	90.000
13001 Министерство за транспорт		
10 Администрација	401 Основни плати и надоместоци	1.300.000
10 Администрација	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	100.000
20 Сообраќај и комуникации	401 Основни плати и надоместоци	1.880.000
20 Сообраќај и комуникации	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	630.000
30 Урбанизам и градежништво	401 Основни плати и надоместоци	200.000
30 Урбанизам и градежништво	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	910.000
30 Урбанизам и градежништво	403 Останати придонеси од плати	180.000
16101 Агенција за млади и спорт		
20 Спорт	401 Основни плати и надоместоци	300.000
20 Спорт	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	100.000
3001 Уставен суд на Република Македонија		
20 Уставен суд	401 Основни плати и надоместоци	750.000
20 Уставен суд	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	150.000
4003 Секретаријат за законодавство		
20 Секретаријат за законодавство	401 Основни плати и надоместоци	450.000
20 Секретаријат за законодавство	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	50.000
4006 Јавно правобранителство на Република Македонија		
20 Јавно правобранителство	401 Основни плати и надоместоци	470.000
20 Јавно правобранителство	402 Придоеси за социјално осигурување од работодавачите	370.000

20 Јавно правобранителство	403 Останати придонеси од плати	560.000
4007 Агенција за развој и инвестиции		
20 Агенција за развој и инвестиции	401 Основни плати и надоместоци	1.130.000
20 Агенција за развој и инвестиции	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	170.000
14003 Управа за хидрометеоролошки работи		
10 Администрација	401 Основни плати и надоместоци	700.000
10 Администрација	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	200.000
Хидрологија и контрола на квалитетот на		
20 животната средина	401 Основни плати и надоместоци	870.000
Хидрологија и контрола на квалитетот на		
20 животната средина	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	300.000
30 Метеорологија и синоптика	401 Основни плати и надоместоци	480.000
30 Метеорологија и синоптика	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	80.000
Радарски мониторинг на времето и одбрана		
40 од град	401 Основни плати и надоместоци	470.000
Радарски мониторинг на времето и одбрана		
40 од град	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	100.000
7001 Министерство за правда		
10 Администрација	401 Основни плати и надоместоци	1.480.000
10 Администрација	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	1.300.000
10 Администрација	403 Останати придонеси од плати	60.000
20 Санкции	401 Основни плати и надоместоци	130.000
20 Санкции	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	90.000
30 Управен инспекторат	401 Основни плати и надоместоци	240.000
30 Управен инспекторат	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	200.000
12101 Министерство за животна средина и просторно планирање		
10 Администрација	401 Основни плати и надоместоци	450.000
10 Администрација	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	650.000
20 Заштита на животна средина	401 Основни плати и надоместоци	1.300.000
20 Заштита на животна средина	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	400.000
40 Заштита на води	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	400.000
19201 Агенција за населеништво		
20 Агенција за населеништво	401 Основни плати и надоместоци	983.000
20 Агенција за населеништво	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	395.000
20 Агенција за населеништво	403 Останати придонеси од плати	2.000
9005 Управа за јавни приходи		
20 Управа за јавни приходи	401 Основни плати и надоместоци	2.300.000
20 Управа за јавни приходи	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	2.000.000
19101 Министерство за локална самоуправа		
10 Администрација	401 Основни плати и надоместоци	1.000.000
10 Администрација	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	770.000
20 Републички инспекторат	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	30.000
22001 Државен завод за статистика		
20 Статистички истражувања	401 Основни плати и надоместоци	1.500.000
20 Статистички истражувања	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	300.000
Регионални одделенија за статистички		
21 истражувања	401 Основни плати и надоместоци	200.000
25001 Биро за судски вештачења		
20 Судски вештачења	401 Основни плати и надоместоци	1.600.000
20 Судски вештачења	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	300.000
14001 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство		
10 Администрација	401 Основни плати и надоместоци	200.000
20 Шумарство	401 Основни плати и надоместоци	300.000
20 Шумарство	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	200.000
21 Шумска полиција	401 Основни плати и надоместоци	500.000
30 Земјоделство	401 Основни плати и надоместоци	300.000
31 Државен инспекторат за земјоделство	401 Основни плати и надоместоци	400.000
31 Државен инспекторат за земјоделство	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	300.000
51 Заштита на растенија	401 Основни плати и надоместоци	400.000
60 Водостопанство	401 Основни плати и надоместоци	400.000
9004 Биро за стоковни резерви		
20 Стоковни резерви	401 Основни плати и надоместоци	395.000
20 Стоковни резерви	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	5.000
21001 Државен завод за геодезиски работи		
10 Администрација	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	1.103.000
20 Програма за премер и катастар	401 Основни плати и надоместоци	1.674.000
20 Програма за премер и катастар	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	1.423.000
9001 Министерство за финансии		
10 Администрација	401 Основни плати и надоместоци	173.000
10 Администрација	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	685.000
10 Администрација	403 Останати придонеси од плати	5.000

11 Подрачна административни единици	401 Основни плати и надоместоци	322.000
11 Подрачна административни единици	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	481.000
11 Подрачна административни единици	403 Останати придонеси од плати	12.000
21 Макроекономска политика	401 Основни плати и надоместоци	677.000
21 Макроекономска политика	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	267.000
21 Макроекономска политика	403 Останати придонеси од плати	3.000
22 Подготовка и управување со буџет	401 Основни плати и надоместоци	181.000
22 Подготовка и управување со буџет	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	101.000
22 Подготовка и управување со буџет	403 Останати придонеси од плати	2.000
30 Трезорско работење	401 Основни плати и надоместоци	732.000
30 Трезорско работење	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	1.230.000
30 Трезорско работење	403 Останати придонеси од плати	7.000
31 Трезорски канцеларии	401 Основни плати и надоместоци	388.000
31 Трезорски канцеларии	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	154.000
40 Даночна и царинска политика	401 Основни плати и надоместоци	66.000
40 Даночна и царинска политика	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	106.000
50 Финансиски систем и регулатива	401 Основни плати и надоместоци	86.000
50 Финансиски систем и регулатива	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	84.000
60 Меѓународни финансии	401 Основни плати и надоместоци	732.000
60 Меѓународни финансии	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	1.211.000
60 Меѓународни финансии	403 Останати придонеси од плати	8.000
70 Имотно - правни работи	401 Основни плати и надоместоци	94.000
70 Имотно - правни работи	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	50.000
71 Подрачни единици	401 Основни плати и надоместоци	380.000
71 Подрачни единици	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	564.000
71 Подрачни единици	403 Останати придонеси од плати	6.000
80 Централна внатрешна ревизија	401 Основни плати и надоместоци	81.000
80 Централна внатрешна ревизија	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	67.000
90 Државен девизен инспекторат	401 Основни плати и надоместоци	23.000
90 Државен девизен инспекторат	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	60.000
Г2 Финансиска полиција	401 Основни плати и надоместоци	140.000
Г2 Финансиска полиција	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	189.000
Г4 Дирекција за спречување на перење пари	401 Основни плати и надоместоци	111.000
Г4 Дирекција за спречување на перење пари	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	102.000
Подобрување на управувањето во јавниот КЗ сектор	401 Основни плати и надоместоци	66.000

Подобрување на управувањето во јавниот
КЗ сектор

402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите 124.000

10001 Министерство за економија

10 Администрација	401 Основни плати и надоместоци	91.000
30 Енергетика и минерални сировини	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	22.000
40 Инспекциски надзор	401 Основни плати и надоместоци	1.220.000
40 Инспекциски надзор	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	545.000
50 Биро за метрологија	401 Основни плати и надоместоци	84.000
50 Биро за метрологија	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	147.000
60 Туризам и угостителство	401 Основни плати и надоместоци	72.000
60 Туризам и угостителство	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	29.000
70 Институт за стандардизација	401 Основни плати и надоместоци	29.000
Институт за акредитација во Република		
80 Македонија	401 Основни плати и надоместоци	58.000
Институт за акредитација во Република		
80 Македонија	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	25.000
Поддршка на развој на мали и средни		
Д1 претпријатија	401 Основни плати и надоместоци	33.000
Д4 Развој на слободни економски зони	401 Основни плати и надоместоци	193.000
Д4 Развој на слободни економски зони	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	55.000
Привлекување на странски директни		
Д5 инвестиции	401 Основни плати и надоместоци	65.000
Привлекување на странски директни		
Д5 инвестиции	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	14.000

15010 Општествена заштита на деца

30 Надоместоци по основ на детска заштита	471 Социјални надоместоци	17.500.000
Дејност на детска градинка и детски		
21 одморалишта	401 Основни плати и надоместоци	4.000.000
Дејност на детска градинка и детски		
21 одморалишта	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	400.000

9002 Министерство за финансии - функции на државата

20 Функции	426 Други тековни расходи	52.923.000
20 Функции	464 Разни трансфери	60.000.000

15020 Социјална заштита

22 Заштита на инвалиди и носии инвалиди	471 Социјални надоместоци	1.800.000
30 Поддршка на социјални фондови	431 Трансфер до Фонд за ПНОМ	300.000.000

ВКУПНО

300.000.000 300.000.000

Член 2

Во Буџетот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за 2005 година, во делот на приходите, ставката 741 Трансфери од други нивоа на власт се зголемува за 300.000.000 денари, а за истиот износ, во делот на расходите се зголемува ставката 472 Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд во Програмата 20 Пензиско и инвалидско осигурување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4732/1
20 декември 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1546.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА
ЗА ИЗРАБОТКА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АКЦИОНЕН ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА МЛАДИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се формира Национална комисија за изработка и имплементација на Акционен план на Стратегијата за млади на Република Македонија 2006-2011.

2. Националната комисија се формира со цел:

- изработка на Акционен план на Стратегијата за млади;
- да ја следи во континуитет имплементацијата на Акциониот план на Стратегијата за млади на Република Македонија.

3. Националната комисија ја сочинуваат по еден претставник од:

- Министерството за образование и наука;
- Министерството за финансии;
- Министерството за култура;
- Министерството за здравство;
- Министерството за економија;
- Министерството за труд и социјална политика;
- Министерството за правда;
- Министерството за внатрешни работи;
- Министерството за животна средина и просторно планирање;
- Министерството за локална самоуправа;
- Агенцијата за млади и спорт;
- Генералниот секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Секретаријатот за европски прашања; и
- Заедницата на единиците на локална самоуправа на Република Македонија.

Во работата на Националната комисија учествуваат и претставници на други релевантни институции, здруженија на граѓани и фондации во Република Македонија.

4. Агенцијата за млади и спорт ја координира работата на Националната комисија.

5. Административно-техничките работи на Националната комисија ќе ги врши Агенцијата за млади и спорт.

6. Националната комисија поднесува еднаш годишно извештај за својата работа до Владата на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4525/1
15 декември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.

1547.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува правото на користење на недвижни ствари и тоа:

- деловни простории - 3 (три) канцеларии во површина од 72 м² и канцеларија бр. 4 во површина од 16 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, на улица „Партизанска“ бб во Берово, лоциран на КП.бр.310, КО Берово, евидентирано во Имотен лист бр. 2343;

- магацин Ц-200, во вкупна површина од 50 м² во Касарната во Берово, лоциран на КП.бр.73, КО Берово;

- деловни простории - 4 (четири) канцеларии во вкупна површина од 81 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, на Бул. „1 Мај“ бб во Битола, лоциран на КП.бр.6136, КО Битола;

- магацин бр. 78, во вкупна површина од 82,50 м² во Касарната „Стеван Наумов - Стив“ во Битола, лоциран на КП.бр.13370/1, КО Битола;

- деловна просторија во површина од 22 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, на улица „Маршал Тито“ бб во Валандово, лоцирана на КП.бр.246, КО Валандово;

- деловни простории - канцеларија Ц-5 во површина од 13 м² и канцеларија Ц-2 во површина од 15 м², и магацин со површина од 60 м², на улица „Маршал Тито“ бб во Валандово, лоцирани на КП.бр.246, КО Валандово;

- деловни простории, во вкупна површина од 75 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, и канцеларии бр. 11, 12, 13 и 14, во вкупна површина од 51,24 м² на улица „Панко Брашнаров“ бр. 1, лоцирани на КП.бр.1766, КО Велес, евидентиран во Имотен лист бр. 25389;

- гаража на улица „Енгелсова“ бб во Велес, КО Велес, во површина од 13,82 м²;
- магацин бр. 42, во површина од 27,20 м², и 2 (две) гаражи во вкупна површина од 32 м², на улица „Панко Брашнарлов“ бб во Велес, лоцирани на КП.бр.1766, КО Велес;
- деловни простории, во вкупна површина од 120 м² и магацин - подрумска просторија во површина од 30 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење на улица „Бел Камен“ бб во Винаца, лоциран на КП.бр.8519/3, КО Винаца, евидентиран во Имотен лист бр. 6439;
- деловни простории, во вкупна површина од 40 м², и сала со површина од 30 м², во објектот на Центарот за известување и тревожење на улица „Маршал Тито“ бб во Гевгелија, лоциран на КП.бр.5433, КО Гевгелија;
- магацин, во вкупна површина од 100 м² во објектот бр. 16 во Касарната „Јосиф Јосифовски - Свештарот“ во Гевгелија, лоциран на КП.бр.2983/15, КО Гевгелија;
- деловни простории, во вкупна површина од 31 м², две канцеларии во вкупна површина од 40 м², канцеларија број 53 и 54, во вкупна површина од 26 м², и канцеларија за работник за одржување хигиена, во површина од 6 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење на улица „Браќа Гиновски“ бб во Гостивар, лоциран на КП.бр.1931, КО Гостивар;
- дел од магацин бр. 1 во вкупна површина од 18 м² во објектот на улица „Браќа Гиновски“ бб во Гостивар, лоциран на КП.бр.1931, КО Гостивар;
- деловна просторија, во вкупна површина од 15 м², во просториите на Центарот за известување и тревожење во објектот на Домот на АРМ „Дебар“ во Дебар, лоциран на КП.бр.2133, КП.бр.2134 и КП.бр.2135, КО Дебар;
- деловни простории - 3 (три) канцеларии во вкупна површина од 32 м² во објектот на ул. „8-ми Септември“ бб во Дебар, лоциран на КП.бр.2808, КО Дебар;
- деловни простории - 3 (три) канцеларии во вкупна површина од 58,33 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, канцеларија бр. 6 и 7 на вториот кат, во вкупна површина од 27 м², гаража во површина од 13,50 м², и магацин бр. 6 во вкупна површина од 10,88 м² во подрумот на објектот, на булевар „Македонија“ бб во Делчево, лоциран на КП.бр.6648/11, КО Делчево, евидентиран во Имотен лист бр. 1131;
- деловни простории - 2 (две) канцеларии во вкупна површина од 28 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, и канцеларија бр. 1, во површина од 12 м², на улица „Битолска“ бб во Демир Хисар, лоциран на КП.бр.252, КО Демир Хисар евидентиран во Имотен лист бр. 773;
- гаража во вкупна површина од 18 м² на улица „Битолска“ бб во Демир Хисар, лоцирана на КП.бр.251/1, КО Демир Хисар, евидентирана во Имотен лист бр. 109;
- дел од магацин во вкупна површина од 20 м² на ул. „29 Ноември“ бб во Демир Хисар, лоциран на КП.бр.14 и КП.бр.8/1, КО Демир Хисар, евидентиран во Имотен лист бр. 193 и Имотен лист бр. 198;
- деловни простории во вкупна површина од 45 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, и една канцеларија во површина од 15 м², на улица „Маршал Тито“ бб во Кавадарци, лоциран на КП.бр.13138, КО Кавадарци;
- деловни простории во вкупна површина од 35 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, просторија за оружје во површина од 12 м², канцеларија за архивата во површина од 12 м², и дел од магацин, во површина од 40 м², на улица „Борис Кидрич“ бб во Кичево, лоциран на КП.бр.3374, КО Кичево;
- деловни простории во вкупна површина од 150 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, и магацин, на улица „Никола Карев“ бр. 13 во Кочани, лоциран на КП.бр.13700, КО Кочани;

- гаража во вкупна површина од 16 м² на улица „Никола Карев“ бр. 13 во Кочани, лоцирана на КП.бр.13699, КО Кочани;
- деловни простории во вкупна површина од 40 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, и три канцеларии во вкупна површина од 35 м², на улица „Гоце Делчев“ бр. 76 во Кратово, лоцирани на КП.бр.911, КО Кратово;
- магацин во вкупна површина од 50 м² на улица „Гоце Делчев“ бр. 76 во Кратово, лоциран на КП.бр.911, КО Кратово;
- деловни простории во вкупна површина од 36 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, канцеларија во површина од 14 м² и сала во површина од 40 м², на ул. „Маршал Тито“ бр. 175 во Крива Паланка, лоцирани на КП.бр.805, КО Крива Паланка;
- дел од магацин во вкупна површина од 60 м², лоциран на КП.бр. 2321/2, КО Крива Паланка;
- деловни простории во вкупна површина од 48,64 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, и канцеларии бр. 18 и 19 во вкупна површина од 40,08 м², на улица „Никола Гурковиќ“ бб во Крушево, лоцирани на КП.бр.20/975, КО Крушево;
- дел од магацин Ц-2 во вкупна површина од 35 м² на место викано „Гумење“, лоциран на КП.бр.198, КО Крушево;
- деловни простории во вкупна површина од 25 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, и две канцеларии во вкупна површина од 24 м², на улица „11 Октомври“ бб во Куманово, лоцирани на КП.бр.16419, КО Куманово;
- магацин во вкупна површина од 70 м², лоциран на КП.бр.7, КО Куманово;
- деловна просторија во вкупна површина од 16 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, на улица „7-ми Септември“ бр. 4 во Македонски Брод, лоцирана на КП.бр.4125, КО Македонски Брод, евидентиран во Имотен лист бр. 654/2;
- гаража монтажна - лимена, на улица „7-ми Септември“ бр. 4 во Македонски Брод, лоцирана на КП.бр.4125, КО Македонски Брод;
- дел од магацин во вкупна површина од 25 м² во објектот на улица „Димитар Влахов“ бб во Македонски Брод, лоциран на КП.бр.4101, КО Македонски Брод, евидентиран во Имотен лист бр. 2361;
- деловни простории - канцеларии бр. 9 и 10 во вкупна површина од 35 м² од објектот на улица „Димитар Влахов“ бб во Македонски Брод;
- деловни простории во вкупна површина од 30 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, канцеларија без нумерација во површина од 12 м², канцеларија бр. 1- сала во површина од 30 м², канцеларија бр. 2 во површина од 12 м², и канцеларија- дактилографи во површина од 12 м², на улица „Маршал Тито“ бр. Бб во Неготино, лоцирани на КП.бр.5364, КО Неготино;
- дел од магацин во вкупна површина од 10 м² на автобуската станица во Неготино, лоциран на КП.бр.5198/1, КО Неготино;
- деловни простории во вкупна површина од 38 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење и три канцеларии во вкупна површина од 45 м², (25+5+15), на улица „Димитар Влахов“ бр. 57 во Охрид, лоцирани на КП.бр.15312, КО Охрид;
- магацин во вкупна површина од 100 м² и агрегатска просторија во вкупна површина од 40 м², лоцирани на КП.бр.1219, КО Охрид;
- деловна просторија - канцеларија бр. 10 во површина од 38 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, канцеларии на високо приземје во вкупна површина од 213,82 м², канцеларии бр. 8 и 9 во вкупна површина од 30,72 м² и една гаража во површина од 25,99 м² во објектот Прилеп, лоцирани на КП.бр.6457, КО Прилеп;
- деловни простории - канцеларии во вкупна површина од 17 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, и две канцеларии во вкупна површина од 33 м², на улица „Јоаким Стојковски“ бр. 1 во Пробиштип, лоцирани на КП.бр.737/2, КО Пробиштип;

- дел од магацин во вкупна површина од 5 м² на улица „Цветко Тонев“ бб во Пробиштип, лоциран на КП.бр.743, КО Пробиштип;

- деловни простории - канцеларии во вкупна површина од 29 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, канцеларии бр. 2, 3 и 4 во вкупна површина од 40 м² и чајна кујна во површина од 12 м², на улица „Александар Македонски“ бб во Радовиш, лоцирани на КП.бр.2129 и КП.бр.2130, КО Радовиш;

- дел од магацинот бр. 1 во вкупна површина од 100 м², на улица „Плачковица“ бб во Радовиш - („Стара касарна“), лоциран на КП.бр.797/1, КО Радовиш;

- деловни простории - канцеларии во вкупна површина од 16 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, две канцеларии во вкупна површина од 22 м² и сала во површина од 54 м², на Плоштад „Маршал Тито“ бб во Ресен, лоциран на КП.бр.839, КП.бр.890, КП.бр.891, КП.бр.894, КП.бр.895, КП.бр.930/1, КП.бр.930/2, КП.бр.936 и КП.бр.940, КО Ресен;

- деловни простории - канцеларии во вкупна површина од 58,15 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, и канцеларии бр. 29 и 30 во вкупна површина од 24 м², на Плоштад „Илинден“ бб во Свети Николе, лоциран на КП.бр.10033, КО Свети Николе;

- дел од магацин во вкупна површина од 60 м² на улица „Маршал Тито“ бб во Свети Николе, лоциран на КП.бр.10726, КО Свети Николе;

- деловни простории - канцеларии во вкупна површина од 15 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, на Плоштад „Струга“ во Струга, лоциран на КП.бр.2232, КО Струга;

- деловни простории - канцеларии бр. 9, 10 и 11, во вкупна површина од 42 м², канцеларија од БИР во површина од 42 м² и поткровје во површина од 35 м², на улица „Владо Малеvски“ бб во Струга, лоцирани на КП.бр.2232, КО Струга;

- магацин во вкупна површина од 15 м² во објектот на Фабриката „Единство“, на ул. „Маршал Тито“, бб во Струга, КО Струга;

- деловни простории - канцеларии во вкупна површина од 48 м² на приземје на објектот на Центарот за известување и тревожење и две канцеларии на приземје во вкупна површина од 19 м², на улица „Моша Пијаде“ бб во Струмица, лоциран на КП.бр.7034, КО Струмица;

- дел од магацинот во вкупна површина од 35 м² во кругот на Касарната во Струмица, лоциран на КП.бр.7034, КО Струмица;

- деловни простории - канцеларии во вкупна површина од 15 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, сала во површина од 40 м², две канцеларии во површина од 24 м², дел од магацин во површина од 45 м², и гаража во површина од 72 м² на улица „Љубо Божиновски - Пиш“ бб во Тетово, лоцирани на КП.бр.5661 и КП.бр.2097, КО Тетово;

- деловни простории - 5 (пет) канцеларии и сала во вкупна површина од 105 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, на улица „Васил Главинов“ бб во Штип, лоциран на КП.бр. 8253, КО Штип;

- гаража во вкупна површина од 41,30 м² во објектот на улица „Христијан Тодоровски - Карпош“ бб во Штип, лоциран на КП.бр.6771, КО Штип;

- деловни простории - канцеларии бр. 105 и 113 во барака бр. 6 во вкупна површина од 59,5 м², на улица „Едвард Кардел“ бб во Скопје, КО Гази Баба;

- дел од магацинот во вкупна површина од 50 м² во кругот на „Железара“ Скопје, КО Гази Баба;

- деловни простории - 3 (три) канцеларии во вкупна површина од 40 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење и канцеларија бр. 10 во површина од 16 м², на улица „Партизански одреди“ бб во Скопје, лоциран на КП.бр.1673, КО Карпош;

- деловни простории - канцеларии на Центарот за известување и тревожење во барака бр. 6 во вкупна површина од 63 м² и канцеларии бр. 12, 13 и 14 во вкупна површина од 33 м², на улица „Првوماјска“ бб во Скопје лоцирани на КП.бр.1086, КО Кисела Вода;

- дел од магацин во тврда градба, лоциран во кругот на Јавното претпријатие за комунални услуги, КО Кисела Вода;

- деловни простории - канцеларии на Центарот за известување и тревожење во барака бр. 2 во вкупна површина од 84 м² и канцеларии бр. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, на улица „Михаил Чаков“ бб во Скопје, лоцирани на КП.бр.5407, КО Центар;

- деловни простории - 2 (две) канцеларии во вкупна површина од 50 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење и канцеларии бр. 7, 8, 9 и 10 во вкупна површина од 56 м², на улица „Босна и Херцеговина“ бб во Скопје, лоцирани на КП.бр.11966/1 и КП.бр.11967/2, КО Чаир;

- дел од магацин во тврда градба во вкупна површина од 50 м² на улица „Бутелска“ бр. 19 во Скопје, КО Чаир и

- деловни простории - канцеларии во вкупна површина од 27 м² во објектот на Центарот за известување и тревожење, една канцеларија без нумерација во површина од 15 м², канцеларија 1+2 во вкупна површина од 18 м² и сала во површина од 20 м², на ул. „Илинден“ бб во Скопје.

Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат на користење на Центарот за управување со кризи, без надоместок.

Член 2

Предавањето и приемот на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука со целокупната инфраструктура и проектна и техничка документација, ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Центарот за управување со кризи.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4757/1
15 декември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1548.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува правото на користење на недвижни ствари-објекти за заштита и тоа:

Општина Берово

- засолниште со рег. бр. 3, во ДСУ „Ацо Русковски“, на улица „Дамјан Груев“ бб, лоцирано на КП.бр.162, КО Берово, во вкупна површина од 153,40 м²;

- засолниште со рег. бр. 8, во новиот објект на Министерството за внатрешни работи, на улица „Партизанска“ бб, лоцирано на КП.бр.162, КО Берово, во вкупна површина од 30 м²;

Општина Битола

- засолниште со рег. бр. 1, во Студентски дом „Панде Казерот“, на улица „Студентска“ бб, лоцирано на КП.бр.16058/1, КО Битола, во вкупна површина од 230 м²;

- засолниште со рег. бр. 2, во населбата „Карпош“, лоцирано на КП.бр.7081/4, КО Битола, во вкупна површина од 167 м²;

- засолниште со рег. бр. 3, во населбата „Карпош“, лоцирано на КП.бр.7081/4, КО Битола, во вкупна површина од 167 м²;
- засолниште со рег. бр. 4, на улица „Ј. Јосифовски“ бб, лоцирано на КП.бр.10177, КО Битола, во вкупна површина од 181 м²;
- засолниште со рег. бр. 5, на улица „Св. Наум“ бб, лоцирано на КП.бр.4021, КО Битола, во вкупна површина од 230 м²;
- засолниште со рег. бр. 6, во управната зграда на ГП „Маврово“ на улица „Прилепска“ бб, лоцирано на КП.бр.121/4, КО Битола, во вкупна површина од 230 м²;
- засолниште со рег. бр. 7, во ОУ „Елпида Караманди“ на улица „ЈНА“ бб, лоцирано на КП.бр.6027, КО Битола, во вкупна површина од 230 м²;
- засолниште со рег. бр. 8, во Дистрибутивниот центар на „Јавор“, на улица „Индустриски пат“ бб, лоцирано на КП.бр.11851/2, КО Битола, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 21, во Домот за народното здравје, на улица „И. Милутиновиќ“ бб, лоцирано на КП.бр.4161, КО Битола, во вкупна површина од 150 м²;
- тунелско засолниште на улица „К. Пејчиновиќ“ бб, лоцирано на КП.бр.1238, КО Битола, во вкупна површина од 500 м²;

Општина Велес

- засолниште со рег. бр. 1, во Паркот „Соколец“, на улица „Јовче Чучук“ бб, лоцирано на КП.бр.3297, КО Велес, во вкупна површина од 428 м²;
- засолниште со рег. бр. 2, на улица „Славко Давчев“ бб - „Влашка Црква“, лоцирано на КП.бр.9914, КО Велес, во вкупна површина од 215 м²;
- засолниште со рег. бр. 3, на улица „Димко Најдов“ бб - „Стар Мост“, КО Велес, во вкупна површина од 379 м²;
- засолниште со рег. бр. 4, на улица „Даме Груев“ бр. 17 - Којник, лоцирано на КП.бр.5371, КО Велес, во вкупна површина од 199 м²;
- засолниште со рег. бр. 5, на улица „Вера Циривири“ бб - „Дервен“, лоцирано на КП.бр.4231, КО Велес, во вкупна површина од 81 м²;
- засолниште со рег. бр. 6, на улица „Маршал Тито“ бб - „Стара аптека“, лоцирано на КП.бр.4833 и КП.бр.4831, КО Велес, во вкупна површина од 298 м²;
- засолниште со рег. бр. 7, на улица „Борис Карпузов“ бр. 6 - „Проектантско биро“, лоцирано на КП.бр.2636 и КП.бр.2367, КО Велес, во вкупна површина од 336 м²;
- засолниште со рег. бр. 10, на улица „Благој Ѓорев“ бб - „Пазарче - 1“, лоцирано на КП.бр.6795/6, КО Велес, во вкупна површина од 174 м²;
- засолниште со рег. бр. 11, на улица „Благој Ѓорев“ бб, „Пазарче - 2“, лоцирано на КП.бр.6795/6, КО Велес, во вкупна површина од 174 м²;
- засолниште со рег. бр. 28, на улица „Енгелсова“ бб, лоцирано на КП.бр.1518/2, КО Велес, во вкупна површина од 174 м²;
- засолниште со рег. бр. 37, на улица „Благој Ѓорев“ бб, „Трговски центар“, лоцирано на КП.бр.6795/5, КО Велес, во вкупна површина од 130 м²;
- засолниште со рег. бр. 38, на улица „Маршал Тито“ бб - пред судот, лоцирано на КП.бр.2689, КО Велес, во вкупна површина од 370 м²;

Општина Гостивар

- засолниште со рег. бр. 2, на улица „Борис Кидрич“ бб, лоцирано на КП.бр.475/1, КО Гостивар, во вкупна површина од 168 м²;
- засолниште со рег. бр. 23, на улица „Браќа Гиноски“ бб, лоцирано на КП.бр.2819, КО Гостивар, во вкупна површина од 78,80 м²;

Општина Дебар

- засолниште со рег. бр. 11-489/4 на улица „Братство и единство“ бб - „Градски пазар“, лоцирано на КП.бр.1233, КО Дебар, во вкупна површина од 230 м²;

Општина Кичево

- засолниште со рег. бр. 1, на Булевар „Ослободување“ бб, лоцирано на КП.бр.2714, КО Кичево, во вкупна површина од 150 м²;

Општина Кочани

- засолниште со рег. бр. 1, на улица „Бел Камен“ бб и на улица „1-ви Мај“, ламела 7, лоцирано на КП.бр.16112, КО Кочани, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 2, на улица „1-ви Мај“, ламела 2, лоцирано на КП.бр.16123, КО Кочани, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 3, на улица „Скопска“ бб, ламела 1, лоцирано на КП.бр.15716, КО Кочани, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 54, на улица „Скопска“ бб, лоцирано на КП.бр.15763, КО Кочани, во вкупна површина од 200 м²;
- засолниште со рег. бр. 106, на улица „Роза Петрова“ бр. 2, лоцирано на КП.бр.12935, КО Кочани, во вкупна површина од 50 м²;
- засолниште со рег. бр. 107, на улица „Роза Петрова“ бр. 1, лоцирано на КП.бр.12945, КО Кочани, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 110, на улица „Лазар Андонов“ бр. 1, лоцирано на КП.бр.15133, КО Кочани, во вкупна површина од 128 м²;
- засолниште со рег. бр. 133, на улица „Димитар Влахов“ бр. 24, лоцирано на КП.бр.11058, КО Кочани, во вкупна површина од 150 м²;
- засолниште со рег. бр. 134, на улица „Иван Милутиновиќ“ бр. 6, лоцирано на КП.бр.11808/2, КО Кочани, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 155, на улица „Љупчо Сантов“ бр. 5, лоцирано на КП.бр.12059, КО Кочани, во вкупна површина од 124 м²;
- засолниште со рег. бр. 166, на улица „Никола Карев“ бр. 2/1, лоцирано на КП.бр.15091, КО Кочани, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 196, на улица „Никола Вапцаров“ бр. 8, лоцирано на КП.бр.14667, КО Кочани, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 197, на улица „Никола Вапцаров“ бр. 10, лоцирано на КП.бр.14666, КО Кочани, во вкупна површина од 100 м²;

Општина Крива Паланка

- засолниште со рег. бр. 1, на улица „Маршал Тито“ бр. 126, лоцирано на КП.бр.1947, КО Крива Паланка, во вкупна површина од 261,20 м²;

Општина Крушево

- засолниште со рег. бр. 5, на улица „Никола Ѓурковиќ“ бб, лоцирано на КП.бр.975, КО Крушево, во вкупна површина од 170,59 м²;

Општина Куманово

- засолниште со рег. бр. 4, во локалитетот „Живкова Карпа“, лоцирано на КП.бр.10956 - влезови, КО Куманово, во вкупна површина од 1500 м²;
- засолниште со рег. бр. 14, во ДСУ „Киро Бурназ“ во с. Долно Којнаре, лоцирано на КП.бр.1988, КО Куманово, во вкупна површина од 83 м²;

Општина Македонски Брод

- засолниште со рег. бр. 1/1, на улица „7-ми Септември“ бр. 4, лоцирано на КП.бр.4125, КО Македонски Брод, во вкупна површина од 140 м²;

Општина Неготино

- засолниште со рег. бр. 1, на улица „Петар Демирски“ бр. 14, лоцирано на КП.бр.10978, КО Неготино, во вкупна површина од 120,80 м²;
- засолниште со рег. бр. 2, на улица „Петар Демирски“ бр. 20, лоцирано на КП.бр.11014, КО Неготино, во вкупна површина од 115 м²;
- засолниште со рег. бр. 3, на улица „Фемо Кулаков“ бр. 63, лоцирано на КП.бр.11308, КО Неготино, во вкупна површина од 159,80 м²;
- засолниште со рег. бр. 4, на улица „Маршал Тито“ бр. 128, лоцирано на КП.бр.8798, КО Неготино, во вкупна површина од 170,83 м²;
- засолниште со рег. бр. 5, на улица „Партизанска“ бб, лоцирано на КП.бр.8912, КО Неготино, во вкупна површина од 126,14 м²;
- засолниште со рег. бр. 8, на улица „Маршал Тито“ бр. 127/3, лоцирано на КП.бр.9579, КО Неготино, во вкупна површина од 134,32 м²;
- засолниште со рег. бр. 9 на автобуската станица, на улица „Маршал Тито“ бб, лоцирано на КП.бр.8156, КО Неготино, во вкупна површина од 132,50 м²;
- засолниште со рег. бр. 11 во управната зграда на електродистрибуција, на улица „Индустриска“ бб, лоцирано на КП.бр.8119, КО Неготино, во вкупна површина од 120,80 м²;
- засолниште со рег. бр. 17, на улица „Петар Демирски“ бр. 2-а, лоцирано на КП.бр.11042, КО Неготино, во вкупна површина од 120,80 м²;

Општина Охрид

- засолниште со рег. бр. 1, во трговскиот центар на улица „Никола Карев“ бб, КО Охрид, во вкупна површина од 196,75 м²;
- засолниште со рег. бр. 12 на улица „Никола Карев“ бб, КО Охрид, во вкупна површина од 196,75 м²;

Општина Прилеп

- засолниште со рег. бр. 29, на улица „Егејска“ бр. 72, лоцирано на КП.бр.12622, КО Прилеп, во вкупна површина од 39,50 м²;

Општина Пробиштип

- засолниште со рег. бр. 25, на регионалниот пат Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.365, КО Лезово, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 27, на регионалниот пат Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.195, КО Гујовци, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 28, на регионалниот пат Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.195, КО Гујовци, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 29, на регионалниот пат Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.517, КО Гујовци, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 30, на регионалниот пат Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.531, КО Пишица, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 31, на регионалниот пат Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.651, КО Пишица, во вкупна површина од 100 м²;
- засолниште со рег. бр. 32, на регионалниот пат Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.144, КО Крупиште, во вкупна површина од 100 м²;

Општина Радовиш

- засолниште со рег. бр. 5, на Кеј „8-ми Септември“ бр. 1, лоцирано на КП.бр.2129, КО Радовиш, во вкупна површина од 310 м²;

Општина Свети Николе

- засолниште со рег. бр. 1, на улица „Пионерска“ бр. 17, лоцирано на КП.бр.9776, КО Свети Николе, во вкупна површина од 127,16 м²;

- засолниште со рег. бр. 2, на улица „Пионерска“ бр. 15, лоцирано на КП.бр.9776, КО Свети Николе, во вкупна површина од 70,15 м²;

Општина Струга

- засолниште со рег. бр. 1, на улица „Јово Стефановски“ бб, лоцирано на КП.бр.2467/6, КО Струга, во вкупна површина од 120 м²;
- засолниште со рег. бр. 13, на улица „Пролетерски бригади“ бб, лоцирано на КП.бр.155, КО Струга, во вкупна површина од 160 м²;
- засолниште со рег. бр. 14, на улица „Пролетерски бригади“ бб, лоцирано на КП.бр.155, КО Струга, во вкупна површина од 160 м²;
- засолниште со рег. бр. 20, на улица „Маршал Тито“ бб, лоцирано на КП.бр.1719/2, КО Струга, во вкупна површина од 170 м²;
- засолниште со рег. бр. 22, на улица „Маршал Тито“ бб, лоцирано на КП.бр.1848/3, КО Струга, во вкупна површина од 240 м²;

Општина Струмица

- засолниште со рег. бр. 1/1, на улица „Невена Стојкова“ бб, лоцирано на КП.бр.1260, КО Струмица, во вкупна површина од 273,41 м²;
- засолниште со рег. бр. ½, на улица „Невена Стојкова“ бб, лоцирано на КП.бр.1260, КО Струмица, во вкупна површина од 273,41 м²;
- засолниште со рег. бр. 10, на улица „Климент Охридски“ бб, лоцирано на КП.бр.108/2, КО Струмица, во вкупна површина од 350 м²;

Општина Тетово

- засолниште со рег. бр. 69, на улица „Љубо Божиновски-Пиш“ бб, лоцирано на КП.бр.2020, КО Тетово, во вкупна површина од 240 м²;
- засолниште со рег. бр. 64 во ЗТЦ „Базар“, на улица „Маршал Тито“ бб, лоцирано на КП.бр.3666 и КП.бр.3711, КО Тетово, во вкупна површина од 230 м²;
- засолниште со рег. бр. 99, на улица „Видое Смилевски - Бато“ бб, лоцирано на КП.бр.6629, КО Тетово, во вкупна површина од 69 м²;

Општина Штип

- засолниште со рег. бр. 44, на улица „Христијан Тодоровски-Карпош“ бб, лоцирано на КП.бр.6782, КО Штип, во вкупна површина од 57,63 м²;
- засолниште со рег. бр. 20, на улица „Страшо Пинџур“ бр. 2-4, лоцирано на КП.бр.7161, КО Штип, во вкупна површина од 203,80 м²;
- засолниште со рег. бр. 17, на улица „Ванчо Прке“ бб - Д-3, лоцирано на КП.бр.6972, КО Штип, во вкупна површина од 117,60 м²;
- засолниште со рег. бр. 45 на улица „Ванчо Прке“ бб - Д-2, лоцирано на КП.бр.6972, КО Штип, во вкупна површина од 109,71 м²;
- засолниште со рег. бр. 22 на улица „Ленинова“ бб, лоцирано на КП.бр.9445/2, КО Штип, во вкупна површина од 99,36 м²;

Општина Гази Баба

- засолниште со рег. бр. 25, на улица „Јани Лукановски“ бб во населбата „Автокоманда“, лоцирано на КП.бр.12965-1, КО Скопје, во вкупна површина од 173,38 м²;

Општина Карпош

- засолниште со рег. бр. 159, на улица „Иво Рибар Лола“ бр. 70, блок Ц-1, лоцирано на КП.бр.6170/3, КО Карпош, во вкупна површина од 380 м²;
- засолниште со рег. бр. 354, на улица „Воин Драшкоци“ бб, лоцирано на КП.бр.265 и КП.бр.236/1, КО Горче Петров, во вкупна површина од 146,03 м²;

- јавно тунелско засолниште „Нерези“ со рег. бр. 296, лоцирано на КП.бр.1098, КП.бр.1101 и КП.бр.1099, КО Нерези, во вкупна површина од 200 м²;

Општина Кисела Вода

- засолниште со рег. бр. 255, на булевар „Јане Сандански“ бр. 104/106/108, лоцирано на КП.бр.832, КО Кисела Вода II, во вкупна површина од 250 м²;

- засолниште со рег. бр. 244, на булевар „Јане Сандански“ бр. 72/74/76, лоцирано на КП.бр.832, КО Кисела Вода II, во вкупна површина од 250 м²;

- засолниште со рег. бр. 585, на улица „Огњан Прица“ бб, лоцирано на КП.бр.1343, КО Кисела Вода I, во вкупна површина од 300 м²;

Општина Центар

- засолниште со рег. бр. 186, во ДТЦ „Маврово“, лоцирано на КП.бр.8891/2, КО Центар I, во вкупна површина од 200,05 м²;

- јавно тунелско засолниште со рег. бр. 258, на улица „Загребска“ бб, лоцирано на КП.бр.1271, КО Центар I, во вкупна површина од 290 м²;

- јавно тунелско засолниште со рег. бр. 259, на улица „Лазар Личеноски“ бб, лоцирано на КП.бр.5071, КО Центар I, во вкупна површина од 936 м²;

- јавно тунелско засолниште со рег. бр. 262, на улица „153“ бб, Гази Баба, лоцирано на КП.бр.13272, КО Центар I, во вкупна површина од 266 м²;

- јавно тунелско засолниште со рег. бр. 263, на Гази Баба, во вкупна површина од 280 м²;

- јавно тунелско засолниште со рег. бр. 265, на улица „Ордан Чопела“ бб, лоцирано на КП.бр.1844, КО Центар 2;

- јавно тунелско засолниште со рег. бр. 266, на улица „Цветан Димов“ бб, во вкупна површина од 626,37 м²;

- засолниште со рег. бр. 280, на улица „Бихаќка“ бр. 10, лоцирано на КП.бр.2507, КО Центар 2, во вкупна површина од 334,92 м²;

Општина Чаир

- засолниште со рег. бр. 128, во ТЦ „Ж. Брајковски“, на улица „Петар Манџуков 1“ бр. 14, лоцирано на КП.бр.12965-1, КО Скопје, во вкупна површина од 131,70 м².

Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат на користење на Дирекцијата за заштита и спасување, без надоместок.

Член 2

Предавањето и приемот на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука со целокупната инфраструктура и проектна и техничка документација, ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4758/1
15 декември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1549.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува правото на користење на недвижни ствари и тоа:

- деловни простории - канцеларии бр. 9, 10 и 11 од објектот на улица „Партизанска“ бб во Берово, лоциран на КП.бр.310, КО Берово, во вкупна површина од 48 м²;

- дел од магацин С-200 во касарната во Берово, лоциран на КП.бр.73, КО Берово, во вкупна површина од 90 м²;

- гаража во тврда градба во касарната во Берово, лоцирана на КП.бр.73, КО Берово, во површина од 15 м²;

- деловните простории - 10 канцеларии на вториот кат од објектот на улица „Славко Лумбарковски“ бб во Битола, лоциран на КП.бр.6247, КО Битола, во вкупна површина од 215,43 м²;

- Центар за обука, на улица „Студентска“ бб во Битола, лоциран на КП.бр.10906/117, КО Битола, со вкупна површина од 1034 м² и земјиште со вкупна површина од 4166 м²;

- Противпожарна кула на улица „Студентска“ бб во Битола, лоцирана на КП.бр.10906 и КП.бр.11269, КО Битола, во вкупна површина од 35 м²;

- магацин на улица „Студентска“ бб во Битола, лоциран на КП.бр.10906/117 и КП.бр.11269, КО Битола, во вкупна површина од 253 м²;

- две гаражи на улица „Студентска“ бб во Битола, лоцирани на КП.бр.10906/117 и КП.бр.11269, КО Битола, во вкупна површина од 40 м²;

- Објект број 76 во касарната „Стеван Наумов - Стив“ во Битола, лоциран на КП.бр.13370/1, КО Битола, во вкупна површина од 471 м²;

- дел од објект број 78 во касарната „Стеван Наумов - Стив“ во Битола, лоциран на КП.бр.13370/1, КО Битола, во вкупна површина од 84 м²;

- Објект број 79 во касарната „Стеван Наумов - Стив“ во Битола, лоциран на КП.бр.13370/1, КО Битола, во вкупна површина од 90 м²;

- деловни простории и магацин од објектот на поранешната Територијална одбрана во Валандово, лоциран на КП.бр.992, КО Валандово, во вкупна површина од 499 м² и земјиштето кое му припаѓа на објектот;

- гаража до објектот на поранешната Територијална одбрана во Валандово, лоциран на КП.бр.991, КО Валандово, во вкупна површина од 20 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 22, 23, 24, 25 и 26 на приземјето и канцеларии бр. 31, 32 и 33 на првиот кат од објектот на улица „Панко Брашнарска“ бб во Велес, лоциран на КП.бр.1766, КО Велес, во вкупна површина од 105 м²;

- магацински простории бр. 38, 40, 41 и 43 од објектот на улица „Панко Брашнарска“ бб во Велес, лоциран на КП.бр.1766, КО Велес, во вкупна површина од 206,32 м²;

- две гаражи од тврда градба на улица „Панко Брашнарска“ бб во Велес, лоцирани на КП.бр.1518/2, КО Велес, во вкупна површина од 27,64 м²;

- магацин во с. Отовица, лоциран на КП.бр.5453, КО Отовица, во вкупна површина од 187 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 4, 5, 6 и 7 и магацин од објектот на улица „Бел Камен“ бб во Винаца, лоциран на КП.бр.8280, КО Винаца, во вкупна површина од 86 м² на деловните простории и од 43 м² на магацинот во подрумот;

- деловни простории - канцеларии бр. 1, 2, 3, 4 и 9 од објектот на улица „Маршал Тито“ бр. 170 во Гевгелија, лоциран на КП.бр.5453, КО Гевгелија, во вкупна површина од 86,90 м²;

- магацин бр. 17 С-20 во Касарната „Јосиф Јосифовски“ во Гевгелија, лоциран на КП.бр.2983/15, КО Гевгелија, во вкупна површина од 223 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 24, 25 и 25-а и една канцеларија без нумерација во површина од 20 м² од објектот на улица „Браќа Гиновски“ бб во Гостивар, лоциран на КП.бр.1931, КО Гостивар, во вкупна површина од 69,45 м²;

- дел од магацин од објектот на улица „Браќа Гиновски“ бб, лоциран на КП.бр.1931, КО Гостивар, во вкупна површина од 110 м²;

- 3 (три) деловни простории од објектот во изградба на улица „Осми Септември“ бб во Дебар, лоциран на КП.бр.2808, КО Дебар, во вкупна површина од 45 м²;

- магацин бр. 10 во касарната „Лиман Каба“ во Дебар, лоциран на КП.бр.14/2, КО Дебар, во вкупна површина од 151 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 4, 5 и 6 од објектот на булевар „Македонија“ бб во Делчево, лоциран на КП.бр.6648/11, КО Делчево, во вкупна површина од 34,5 м²;

- гаража во тврда градба на булевар „Македонија“ бб во Делчево, лоциран на КП.бр.6648/11, КО Делчево, во вкупна површина од 15 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 1 и 5 од објектот на улица „Битолска“ бб во Демир Хисар, лоциран на КП.бр.252, КО Демир Хисар, во вкупна површина од 22,8 м²;

- дел од магацин С-20 на улица „Битолска“ бб во Демир Хисар, лоциран на КП.бр.14 и КП.бр.8/1, КО Демир Хисар, во вкупна површина од 130 м²;

- гаража од тврда градба на улица „Битолска“ бб во Демир Хисар, лоцирана на КП.бр.251/1, КО Демир Хисар, во вкупна површина од 18 м²;

- Управна зграда на Територијална одбрана лоцирана на улица „7 Септември“ бр. 49 во Кавадарци, КП.бр.12670, КО Кавадарци, со вкупна површина од 208 м² и земјиштето што и припаѓа;

- магацин (подрумски простории)- ЦЗ-ПЗ, ЦЗ-П5, ЦЗ-П8, ЦЗ-П9, ТО-П10, ТО-П11, ТО-П12, ТО-П13, ТО-П14 и ТО-П15, во зграда на Собранието на Општината, на улица „Маршал Тито“ бб во Кавадарци, лоциран на КП.бр.13138, КО Кавадарци, во вкупна површина од 191,63 м²;

- гаража од тврда градба на улица „Маршал Тито“ бб во Кавадарци, лоцирана на КП.бр.13138, КО Кавадарци, во вкупна површина од 15 м²;

- Центар за обука во село Горно Бошава КП.бр.139, КО Кавадарци со вкупна површина од 231 м² и земјиштето кое му припаѓа;

- четири (4) канцеларии во зградата на Министерството за одбрана, лоцирани на улица „Борис Кидрич“ бр. 2 во Кичево, КП.бр.3374, КО Кичево со вкупна површина од 45 м²;

- гаража во тврда градба, (прва лево), на улица „Борис Кидрич“ бр. 2 во Кичево, лоцирана на КП.бр.3374, КО Кичево, во вкупна површина од 18 м²;

- магацин бр. 17 во касарната во Кичево, лоциран на КП.бр.37, КО Кичево, во вкупна површина од 514 м²;

- деловни простории - канцеларии 9+1, 10 на првиот кат и канцеларии бр. 1, 2 на приземјето од објектот на улица „Никола Карев“ бр. 13 во Кочани, лоциран на КП.бр.1719, КО Кочани, во вкупна површина од 85 м²;

- гаража во тврда градба (двојна), на улица „Никола Карев“ бр. 13 во Кочани, лоциран на КП.бр.1719, КО Кочани, во вкупна површина од 30 м²;

- магацински простории на приземје од објектот на улица „Никола Карев“ бр. 13 во Кочани, лоцирани на КП.бр.1719, КО Кочани, во вкупна површина од 34 м²;

- магацин - објект бр. 11 во касарната во Кочани, лоциран на КП.бр.4800, КО Кочани, во вкупна површина од 230 м²;

- Центар за обука Пониќва Осогово 6 објекта, со вкупна површина од 1.470 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 1 и 3 од објектот на улица „Гоце Делчев“ бр. 76 во Кратово, лоциран на КП.бр.911/2, КО Кратово, во вкупна површина од 22,35 м²;

- дел од магацин С-200 на улица „Гоце Делчев“ бр. 76 во Кратово, лоциран на КП.бр.911/1, КО Кратово, во вкупна површина од 150 м²;

- гаража во тврда градба, со магацин лоцирана на КП.бр.911/1, КО Кратово, во вкупна површина од 25 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 42/1, 43 и 44 на вториот кат од објектот на улица „Маршал Тито“ бр. 175 во Крива Паланка, лоциран на КП.бр.805, КО Крива Паланка, во вкупна површина од 43,20 м²;

- дел од магацин - тврда градба на улица „8-ми Октомври“ бб во Крива Паланка, лоциран на КП.бр.2321/2, КО Крива Паланка, во вкупна површина од 56 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 12 и 17 од објектот на улица „Никола Гурковиќ“ бб во Крушево, лоциран на КП.бр.20/975, КО Крушево, во вкупна површина од 26,10 м²;

- дел од магацин С-2 на место викано „Гумење“ - Крушево, лоциран на КП.бр.198, КО Крушево, во вкупна површина од 150 м²;

- деловна просторија - канцеларија бр. 3 на првиот кат и канцеларии бр. 8, 10, 11 и 15 на вториот кат, во вкупна површина од 62 м² и гаража во површина од 36 м² од објектот на улица „11 Октомври“ бб во Куманово, лоциран на КП.бр.16419, КО Куманово;

- две простории од магацинот во касарната „Боро Менков“ во Куманово, лоциран на КП.бр.7, КО Куманово, во вкупна површина од 220 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 1, 2 и 5 од објектот на улица „7-ми Септември“ бр. 4 во Македонски Брод, лоциран на КП.бр.41252, КО Македонски Брод, во вкупна површина од 52 м²;

- гаража монтажна - лимена, на улица „7-ми Септември“ бр. 4 во Македонски Брод, лоцирана на КП.бр.41252, КО Македонски Брод, во вкупна површина од 15 м²;

- дел од магацин - типски, С-200 во објектот на улица „Димитар Влахов“ бб во Македонски Брод, лоциран на КП.бр.1401/1, КО Македонски Брод, во вкупна површина од 100 м²;

- деловни простории - канцеларија бр. 1 на приземје, канцеларија бр. 1 на првиот кат и дел од канцеларија бр. 2 на првиот кат - 25 м², од објектот на улица „Маршал Тито“ бр. 1 во Неготино, лоциран на КП.бр.5364, КО Неготино, во вкупна површина од 55 м²;

- магацин на автобуската станица, на улица „Маршал Тито“ бб во Неготино, лоцирана на КП.бр.5198/1, КО Неготино, во вкупна површина од 100 м²;

- гаража на автобуската станица на улица „Маршал Тито“ бб во Неготино, лоцирана на КП.бр.5198/1, КО Неготино, во вкупна површина од 36 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 40,42, 44 и 46 на третиот кат во вкупна површина од 70 м² и гаража во површина од 20 м² од објектот на улица „Димитар Влахов“ бб во Охрид, лоциран на КП.бр.15312, КО Охрид;

- деловни простории - канцеларии бр. 6 и 7 на вториот кат и канцеларии бр. 1, 3, 4, 5, 6 и 7 на третиот кат во вкупна површина од 212 м² и две гаражи во вкупна површина од 30 м² од објектот на улица „Егејска“ бр. 72 во Прилеп, лоциран на КП.бр.12623, КО Прилеп;

- магацин С-200, објект 24, во касарната „Мирче Ацев“ во Прилеп, лоциран на КП.бр.797/1, КО Прилеп, во вкупна површина од 243 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 28, 31 и 33 од објектот на улица „Јоаким Стојковски“ бр. 1 во Пробиштип, лоциран на КП.бр.737/2, КО Пробиштип, во вкупна површина од 35 м²;

- магацин С-300 на улица „Цветко Тонев“ бб во Пробиштип, лоциран на КП.бр.743, КО Пробиштип, во вкупна површина од 200 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 8, 9 и 10 на приземје од објектот на улица „Александар Македонски“ бб во Радовиш, лоциран на КП.бр.2130, КО Радовиш, во вкупна површина од 43,20 м²;

- магацин бр. 1 во тврда градба на улица „Плачковица“ бб во Радовиш, („Стара касарна“), лоциран на КП.бр.797/1, КО Радовиш, во вкупна површина од 49 м²;

- магацин бр. 2 во тврда градба на улица „Плачковица“ бб во Радовиш, („Стара касарна“), лоциран на КП.бр.797/1, КО Радовиш, во вкупна површина од 130 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 17 и 18 од објектот на Плоштад „Маршал Тито“ бб во Ресен, лоциран на КП.бр.839, КП.бр.890, КП.бр.891, КП.бр.894, КП.бр.895, КП.бр.930/1, КП.бр.930/2, КП.бр.936 и КП.бр.940, КО Ресен, во вкупна површина од 25,80 м²;

- магацин С-20, (во кругот на Министерството за внатрешни работи), на улица „29 Ноември“ бб во Ресен, лоциран на КП.бр.1077/2, КО Ресен, во вкупна површина од 202 м²;

- гаража метална (во кругот на Министерството за внатрешни работи), на улица „29 Ноември“ бб во Ресен, лоцирана на КП.бр.1077/2, КО Ресен, во вкупна површина од 15 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. Ц-1, Ц-2 и Ц-3 од објектот на Плоштад „Илинден“ 23-а во Свети Николе, лоциран на КП.бр.10033, КО Свети Николе, во вкупна површина од 64 м²;

- дел од магацин С-20, на улица „Маршал Тито“ бб во Свети Николе, лоциран на КП.бр.10726, КО Свети Николе, во вкупна површина од 100 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 19, 20, 23 и 24 и 1 (една) просторија на поткровјето од објектот на улица „Владо Малевски“ бб во Струга, лоцирани на КП.бр.2232, КО Струга, во вкупна површина од 57 м²;

- простории бр. 1 и 2 во магацинот на КРО „Единство“, лоцирани на улица „Маршал Тито“ бб во Струга, во вкупна површина од 28 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 2, 6 и 9 на првиот кат од објектот на улица „Моша Пијаде“ бб во Струмица, лоциран на КП.бр.7034, КО Струмица, во вкупна површина од 52,15 м²;

- магацин - објект бр. 16 во кругот на касарната во Струмица, лоциран на КП.бр.7034, КО Струмица, во вкупна површина од 307 м²;

- канцеларии бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на вториот кат во објектот на улица „Љубо Божиновски - Пиш“ бб во Тетово, лоциран на КП.бр.5331 и КП.бр.2097, КО Тетово, во вкупна површина од 345 м²;

- магацин во објектот на улица „Љубо Божиновски - Пиш“ бб во Тетово, лоциран на КП.бр.5331 и КП.бр.2097, КО Тетово, во вкупна површина од 250 м²;

- 6 (шест) гаражи во тврда градба, на улица „Љубо Божиновски - Пиш“ бб во Тетово, лоцирани на КП.бр.5331 и КП.бр.2097, КО Тетово, во вкупна површина од 123 м²;

- Центар за обука „Шипковичко теќе“ - Тетово;

- деловни простории - канцеларии бр. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 на вториот кат од објектот на улица „Христијан Тодоровски - Карпош“ бб во Штип, лоциран на КП.бр.6771, КО Штип, во вкупна површина од 242,23 м²;

- гаража во објектот на улица „Христијан Тодоровски - Карпош“ бб во Штип, лоцирана на КП.бр.6771, КО Штип, во вкупна површина од 41,30 м²;

- магацин „Новакова чешма“ во кругот на касарната во Штип, лоциран на КП.бр.839 и КП.бр.522/2, КО Ново Село, во вкупна површина од 400 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 10 и 11 од барака бр. 11 на улица „Александар Македонски“ бб во Скопје, лоцирана на КП.бр.13274/1, КО Гази Баба, во вкупна површина од 45 м²;

- магацин во кругот на Железара - Скопје, лоциран на КП.бр.2207, КО Гази Баба, во вкупна површина од 207 м²;

- магацин - хангар во круг на Железара - Скопје, лоциран на КП.бр.2207, КО Гази Баба, во вкупна површина од 150 м²;

- Центар за обука на улица „Б. Стефановски“ бб во населбата Маџари - Скопје, КО Маџари, во вкупна површина од 150 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 6, 7 и 8 од барака на улица „Партизански одреди“ бр. 68 во Скопје, лоцирана на КП.бр.1673, КО Карпош, во вкупна површина од 38 м²;

- Центар за обука „Хром“ на улица „Воин Драшковиќ“ бб во населбата Горче Петров - Скопје, лоциран на КП.бр. 235 и 236/1, КО Карпош со вкупна површина од 3.109 м² и земјиштето кое му припаѓа;

- деловни простории - две канцеларии од барака бр. 1 на улица „Првوماјска“ бб во Скопје, лоцирана на КП.бр.1086, КО Кисела Вода I, во вкупна површина од 21,45 м²;

- деловни простории - канцелариите во првиот влез на бараката бр. 5 на улица „Првوماјска“ бб во Скопје, лоцирана на КП.бр.1086, КО Кисела Вода I, во вкупна површина од 56,20 м²;

- магацин од тврда градба, (во кругот на Јавното претпријатие за комунални услуги во Општината Кисела Вода - Скопје), во вкупна површина од 522 м²;

- деловни простории - канцеларии бр. 1, 2, 3, 4 и 7 во барака бр. 1 на улица „Михаил Цоков“ бб во Скопје, лоцирана на КП.бр.5407, КО Центар I, во вкупна површина од 58 м²;

- магацин - хангар на улица „Горче Петров“ бб во Скопје, лоциран на КП.бр.1, КО Горче Петров, во вкупна површина од 100 м²;

- магацин - хангар 3 (три) објекти во касарна „Илинден“ во Скопје;

- деловни простории - канцеларии бр. 2, 4, 5 и 11 во објектот на улица „Босна и Херцеговина“ бб во Скопје, лоциран на КП.бр.11966/1 и КП.бр.11967/2, КО Чаир, во вкупна површина од 52 м²;

- магацин во тврда градба на улица „Бутелска“ бр. 19 во Скопје, КО Чаир, во вкупна површина од 386 м²;

- барака бр. 11, (7 канцеларии), во вкупна површина од 110 м² и гаража во тврда градба во површина од 15 м² на улица „Првوماјска“ бб во Скопје, лоцирани на КП.бр.1086, КО Кисела вода I, и додатна просторија магацин во вкупна површина од 41,30 м²;

- објект бр. 48, во кругот на касарната „Гоце Делчев“ во Скопје, лоциран на КП.бр.1768/1, КО Кисела Вода II, во вкупна површина од 800 м² со земјиштето кое му припаѓа;

- магацин бр. 141 во кругот на касарната Гоце Делчев во Скопје, лоциран на КП.бр.1768/1, КО Кисела Вода II, со вкупна површина од 471 м²;

- 3 (три) простории од магацинот бр. 27, во кругот на касарната „Гоце Делчев“ во Скопје, лоциран на КП.бр.1768/1, КО Кисела Вода II, со вкупна површина од 162 м²;

Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат на користење на Дирекцијата за заштита и спасување, без надоместок.

Член 2

Предавањето и приемот на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука со целокупната инфраструктура и проектна и техничка документација, ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4759/1
15 декември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1550.

Врз основа на член 20 став 1, а во врска со член 16 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОКИ И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари, и тоа:

- објект и земјиште „Стара касарна Кочани“, лоциран на КП.бр.11594, КО Кочани;
- објекти и земјиште од локалитетот „Пониква“ - Кочани, лоцирани на КП.бр.332 КО Јамиште - Пробиштип, и

Недвижните ствари - објектот и земјиштето „Стара касарна Кочани“ и објектите бр. 3, 4, 5 и 6 од локалитетот „Пониква“, се даваат на користење на Општината Кочани.

Недвижните ствари - објектите бр.2 и бр.9 (пекара) од локалитетот „Пониква“, се даваат на користење на Скијачката федерација на Македонија.

Недвижните ствари - објектите бр. 1, 7 и 8 (трпезарија и кујна) од локалитетот „Пониква“, се даваат на користење на Македонската православна црква - Брегалничка епархија.

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на времено користење без надомест.

Член 2

Приемот и предавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши со записник меѓу Министерството за одбрана и Општината Кочани, Скијачката федерација на Македонија, Македонската православна црква - Брегалничка епархија.

Член 3

Времето, начинот и условите на користењето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се утврдат со договор.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4760/1
15 декември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1551.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ - МЕРНА ОПРЕМА

Член 1

На „Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија во државна сопственост - Скопје, му престанува користењето на движните ствари - мерна

опрема обезбедени од Швајцарската финансиска помош согласно Договорот за техничка и финансиска соработка склучен помеѓу Владата на Швајцарската Конфедерација и Владата на Република Македонија од 26.10.1999 година, наведени во спецификација на движни ствари - мерна опрема, која е дадена во прилог на оваа одлука и е составен дел на одлуката.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на користење на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје - Електротехнички факултет - Скопје, без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на движните ствари од член 1 на оваа одлука да се изврши меѓу „Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија во државна сопственост - Скопје и Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје - Електротехнички факултет - Скопје, во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4792/2
19 декември 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шеќеринска, с.р.

„Програм за ефикасна дистрибуција на енергија“ на Електротехничкиот факултет - Скопје					
Спецификација за опрема на проектот					
	Име на мерната опрема	Договор	Позиција	Цена CHF	Количина
1	Систем за тестирање броила и мерни трансформатори тип CALPORT	MTE AG, Швајцарија Бр.07-351/1 од 24.01.2005	23	27.900,00	1
2	Анализатор на квалитет на ел. енергија NSQ	MTE AG, Швајцарија Бр.07-351/1 од 24.01.2005	26	9.250,00	1
3	Електронско оптоварување Phantom Load	MTE AG, Швајцарија Бр.07-351/1 од 24.01.2005	27	11.520,00	1
4	Пренослива баждарница за едно броило PWS 2.3	MTE AG, Швајцарија Бр.07-351/1 од 24.01.2005	25	8.550,00	1
5	Преносен персонален компјутер	Brivus AG, Швајцарија Бр.07-266/1 од 20.01.2005	39	2.900,00	1
6	Уред за мерење капацитивност и фактор на дисипација	MTE AG, Швајцарија Бр.07-351/1 од 24.01.2005	28	84.665,00	1
7	Струјен бустер	MTE AG, Швајцарија Бр.07-351/1 од 24.01.2005	28a	19.850,00	1
8	Анализатор на моќност	ABB Schweiz AG Бр.07-352/1 од 24.01.2005	12	2.778,00	1
				Вкупно: 167.413,00	

1552.

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА УДЕЛИ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за пренесување на удели УО.02-7695/33/3 од 16.12.2005 година, донесена од Управниот одбор на "Електростопанство на Македонија" АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија во државна сопственост Скопје, на седницата одржана на 16.12.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-4792/5 Заменик на претседателот
19 декември 2005 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 Радмила Шекеринска, с.р.

1553.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на станите во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ
НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА
СОПСТВЕНОСТ

1. Во Одлуката за намалување на цената на станите во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 66/94, 36/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03 и 5/05), во членот 4 зборовите: „31 декември 2005 година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 2006 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-68/2 Заменик на претседателот
19 декември 2005 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 Радмила Шекеринска, с.р.

1554.

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА ОБЈЕКТИ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за пренесување на право на сопственост на објекти на ССЕСМ УО. 02-3576/14/6 од 20.06.2005 го-

дина, донесена од Управниот одбор на "Електростопанство на Македонија" Акционерско друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија во државна сопственост Скопје, на седницата одржана на 20.06.2005 година.

2. Се задолжува АД ЕСМ и АД ЕЛЕМ, согласно Планот за поделба на АД ЕСМ да ја спроведат Одлуката од точка 1 во своите евиденции.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-4792/4 Заменик на претседателот
19 декември 2005 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 Радмила Шекеринска, с.р.

1555.

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 6 и член 439 став 1 и 4 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИОТ ВЛОГ
НА "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА",
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА
И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

1. Се одобрува зголемување на акционерскиот капитал на "Електростопанство на Македонија" Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје во износ од 8.062.940.000,00 денари.

2. Зголемувањето на основната главнина на Друштвото со сопствените средства, ќе се изврши по пат на зголемување на вкупниот број на акции, за износот за кој е извршено зголемувањето од точка 1 на оваа одлука.

3. Пререгистрација на влогот на Друштвото и негово запишување во Централниот депозитар за хартии од вредност ќе изврши "Електростопанство на Македонија", Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост - Скопје.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за зголемување на акционерскиот влог на "Електростопанство на Македонија", Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост - Скопје бр. 19-4521/2 од 1.12.2005 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-4792/6 Заменик на претседателот
19 декември 2005 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 Радмила Шекеринска, с.р.

1556.

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 6 и член 439 став 1 и 4 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈА НА ВЛОГОТ НА
"ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА",
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА
И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

1. Се одобрува докапитализација на финансиската помош од Швајцарската Конфедерација на Владата на Република Македонија изразена во вредност на имот

(средства) во влогот на “Електростопанство на Македонија” Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост - Скопје во износ од 8.434.064 CHF во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Зголемувањето на основната главнина на Друштвото со сопствените средства, ќе се изврши по пат на зголемување на вкупниот број на обични акции, а за износот за кој е извршено зголемувањето од точка 1 на оваа одлука.

3. Пререгистрација на влогот на Друштвото и негово запишување во Централниот депозитар за хартии од вредност ќе изврши “Електростопанство на Македонија”, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост - Скопје.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за докапитализација на влогот на “Електростопанство на Македонија”, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост - Скопје бр. 19-4521/3 од 1.12.2005 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-4792/3
19 декември 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1557.

Владата на Република Македонија, во врска со член 418 став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), на 19.12.2005 година, изготви

СТАТУТ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, предметот на работење, износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите, бројот на акциите, правата, обврските, ограничувањата и погодностите, предностите што за себе ги задржува основачот, постапката за свикнување и одржување на собранието, фирмата, седиштето и МБС на основачот, видот, составот и начинот на избор на органот на управување, организација, формата и начинот на објавувањата и други одредби што се од значење за Електростопанство на Македонија, Акционерското друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје (во натамошниот текст: Друштвото).

Член 2

Друштвото настана со Одлука за поделба на Акционерското друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија “Електростопанство на Македонија” во државна сопственост, Скопје бр. 23-

3343/1 од 27.09.2004 година, донесена од Владата на Република Македонија, врз основа на Законот за преобразба на Електростопанство на Македонија. (“Службен весник на РМ“ бр. 19/04).

Друштвото е еден од правните следбеници на АД “Електростопанство на Македонија” во државна сопственост, Скопје запишано во Трговскиот регистар во Основниот суд Скопје I под П.Трег.бр.362/2001.

II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 3

Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирма: Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје.

Во правниот промет Друштвото употребува и скратена ознака на фирмата која гласи: АД “Електростопанство на Македонија”, во државна сопственост, Скопје.

Друштвото има скратено име АД ЕСМ.

Член 4

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. “11 Октомври” бр. 9.

Член 5

Друштвото има печат, штембил и знак.

Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се утврдат со акт на Управниот одбор.

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 6

Предмет на работење на Друштвото се следните дејности:

- 40 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода
- 40.1 Производство и дистрибуција на електрична енергија
- 45.2 Изградба на цели објекти или нивни делови: нискоградба
- 45.3 Инсталатерски работи
- 50.2 Одржување и поправка на моторни возила
- 60.2 Друг копнен сообраќај
- 63.1 Претовар на товар и складирање
- 64.2 Телекомуникации
- Мобилни телекомуникациски услуги
- 28.1 Производство на метални конструкциски производи
- 55.1 Хотели
- 72.3 Обработка на податоци
- 74.2 Архитектонски и инженерски активности и соодветни технички услуги
- 74.6 Активности на истрага и обезбедување
- Технички прием на електроенергетски објекти
- Управување со електродистрибутивен систем
- Претежни дејности на Друштвото се:
- 40 Снабдување со ел.енергија, гас, пареа и топла вода
- 40.1 Производство и дистрибуција на ел.енергија
 - Управување со системот за дистрибуција на електрична енергија,
 - Снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало.

Претежната дејност на Друштвото дистрибуција на електрична енергија, управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало се дејности од јавен интерес.

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ, ПРАВА, ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ

Член 7

Основниот капитал на друштвото изнесува 14.931.909.000,00 денари (четиринаесет милијарди деветстотини триесет и еден милион деветстотини и девет илјади денари) или 244.125.853 ЕВРА, според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија објавен еден ден пред усвојување на Статутот, поделени на 14.931.909 обични акции со номинална вредност од 1.000,00 денари (една илјада) денари по акција.

Секоја обична акција му дава право на нејзиниот сопственик да даде еден глас за прашањата за кои гласаат акционерите на Друштвото.

Ниеден акционер или група на акционери немаат никакво право на првенство на купување или приоритетно право за претплатување или купување на каков било дел од какво било ново или дополнително издавање на акции или хартии од вредност што може да се претвораат во акции или на друг начин даваат право на акции, освен во обем што се бара во Законот за трговски друштва, без оглед на тоа дали акции или хартии од вредност се или од сега ќе бидат одобрени или на кој било начин да се издадени.

V. ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Член 8

Се основа Фонд од кој вработените можат да стекнат акции на Друштвото, бесплатно или по повластена цена.

Фондот нема својство на правно лице.

Член 9

Собранието на Друштвото донесува Програма, според која вработените ќе стекнуваат акции, Одлука за издавање на акции наменети за Фондот, како и Одлука за критериумите за нивната распределба.

Акциите кои што вработените ги стекнуваат од Фондот, изнесуваат една десетина од основната главнина и се стекнуваат од акциите на основачот.

Со Акт на Собранието на Друштвото се уредува организацијата и управувањето на Фондот, како и користењето и начинот на распределбата на средствата наменети за акции на вработените.

VI. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ

Член 10

Основачот не задржува посебни погодности за себе.

VII. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ

Член 11

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Р. Македонија.

Собранието своите права и обврски ги врши на начин утврден во Деловникот за работа.

Член 12

Собранието на Друштвото се свикнува во случаите определени со закон, како и кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерот.

1. СОБРАНИЕ

Член 13

Собранието одлучува само за прашања изрично определени со закон и овој статут, а особено за:

1. Измена на Статутот на Друштвото;
2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучувањето за распределба на добивката;
3. Избор и отповикување на членовите на Надзорен одбор;
4. Промена на правата врзани за одделни видови и родови акции;
5. Одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото, на членовите на Управниот и Надзорниот одбор;
6. Зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
7. Издавање акции и други хартии од вредност;
8. Издавање акции наменети за Фондот;
9. Донесување Програма за стекнување на акции на вработените;
10. Донесување Одлука за критериуми за распределба на акции на вработените;
11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото;
12. Преобразба на Друштвото во друга форма на Друштво и за статусните промени на Друштвото;
13. Престанување на Друштвото;
14. Одлучување за покривање на загубата.

VIII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ

Член 14

Фирма на Основачот е Влада на Република Македонија.

Седиштето на Основачот е во Скопје на ул. "Илинденска" бб.

Матичен број на основачот е 4064674.

IX. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ

Член 15

Управувањето на Друштвото е организирано според двостепен систем. (Управен одбор и Надзорен одбор)

Изборот и отповикувањето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање.

1. УПРАВЕН ОДБОР

Член 16

Со Друштвото управува Управен одбор кој се состои од 7 членови.

Членовите на Управниот одбор ги избира Надзорниот одбор.

Член 17

Со Одлуката за избор на членовите на Управниот одбор, еден од членовите на Управниот одбор се именува за претседател на Управниот одбор и се определува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за која област од работењето на Друштвото.

Член 18

Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува четири години.

Член 19

Претседателот на Управниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив и е одговорен за водење на записникот и за организацијата на други форми преку кои Управниот одбор работи и одлучува.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседава член на Управниот одбор именуван од Надзорниот одбор.

Член 20

Управниот одбор има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото односно во вршењето на сите работи сврзани со водењето на работите и на тековните активности во рамките на предметот на работењето на Друштвото.

Член 21

Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вршат заедно работите од надлежност на Управниот одбор, а особено:

1. Донесува Програма за работа, Програма за развој, Годишен план за работа и Годишен финансиски план на Друштвото;
2. Ја утврдува деловната политика;
3. На барање на Собранието подготвува општи акти и одлуки чие донесување е во надлежност на Собранието;
4. Назначува раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото;
5. Поднесува иницијатива за изменување и дополнување на Статутот;
6. Донесува одлуки за инвестиции;
7. Донесува одлуки за одобрување на договори за инвестициони вложувања;
8. Донесува одлуки за давање односно земање на кредити во врска со остварување на Планот;
9. Одобрува склучување на договори од поголемо значење и со подолг период на траење;
10. Одлучува за внатрешната организација на Друштвото и систематизација на работните места;
11. Дава податоци за изработка на Електроенергетски биланс;
12. Одлучува за употреба на посебната резерва;
13. Донесува Програма за економски, технолошки, структурални и други промени, кои предизвикуваат потреба од намалување на бројот на вработените;
14. Одлучува за прашања од областа на одбраната и донесува електроенергетски биланс во услови на војна;
15. Одлучува по приговорите за заштита на правата на работниците, во случаи утврдени со закон;
16. Одлучува за преземање на мерки за заштита при работа, противпожарна заштита и унапредување на животната средина;

17. Одлучува за преземање на електроенергетски објекти;

18. Се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со закон пропишани обврски на Друштвото;

19. Одлучува за именување и разрешување на членовите во комисиите, предвидени со актите на Друштвото;

20. Одлучува за вршење попис на средствата, побарувањата и обврските;

21. Формира комисији од редот на членовите на Управниот одбор и од други лица;

22. Одлучува за набавка на основни средства;

23. Одлучува за расходување и оттуѓување на основни средства;

24. Одлучува за издавање на основните средства на Друштвото под закуп;

25. Ги определува работните места на кои странски државјани не можат да засноваат работен однос;

26. Ги утврдува работните места со услови на работа потешки од нормалните;

27. Одлучува за барањата од надлежни органи и институции;

28. Ги определува овластените потписници на Друштвото;

29. Одлучува за склучување колективен договор;

30. Донесува Деловник за работа;

31. Донесува одлуки за финансиска помош, спонзорства и донации;

32. Поднесува извештај за работењето до Надзорниот одбор еднаш на три месеци;

33. Поднесува годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото по истекот на деловната година;

34. Врши и други работи кои не се во надлежност на Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото.

Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, Управниот одбор одлучува за:

1. Затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;

2. Намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото;

3. Суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;

4. Воспоставување долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзино прекинување;

5. Основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десетина во основната главнина на Друштвото;

6. Основање и престанување на подружници на Друштвото.

Член 22

Членовите на Управниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Управниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 23

Управниот одбор работи ако се присутни повеќе од половина од вкупниот број на членови.

Член 24

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Управниот одбор.

Член 25

Правата и обврските на членовите на Управниот одбор се определуваат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор.

Договорот од став 1 од овој член го склучува Надзорниот одбор, а го потпишува претседателот на Надзорниот одбор.

Член 26

Претседателот на Управниот одбор го застапува Друштвото во односите со трети лица и носи назив генерален директор.

Во отсуство на генералниот директор, заменикот на генералниот директор го застапува Друштвото.

Еден од членовите на Управниот одбор го застапува Друштвото за сите правни работи, пред судовите и другите државни органи, и носи назив директор за правни и општи работи.

Член 27

Генералниот директор ги има следните надлежности:

1. Го претставува и застапува Друштвото без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет;

2. Го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на Друштвото;

3. Ја утврдува материјалната одговорност на работниците;

4. Го организира и го раководи процесот на работа и работењето на Друштвото;

5. Предлага внатрешна организација на Друштвото;

6. Склучува договори;

7. Ја организира и обезбедува работната дисциплина во Друштвото;

8. Ја обезбедува законитоста во работата и примената на прописите, овој статут и другите акти на Друштвото;

9. Се грижи за остварување на обврските на Друштвото од областа на одбраната;

10. Изготвува елаборат за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикале потреба од намалување на бројот на вработените;

11. Одлучува во прв степен за поединечните права, обврски и одговорности на работниците;

12. Формира стручни комисии и работни тела;

13. Го информира Управниот одбор за одделни прашања од работењето на Друштвото;

14. Донесува одлуки за финансиска помош и спонзорство до 5.000 ЕУР во денарска противвредност;

15. За работите од својата надлежност издава акти, упатства, налози и наредби со кои се обезбедува работењето на Друштвото;

16. Врши други работи во врска со работењето на Друштвото.

Член 28

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува генералниот директор во негово отсуство и носи назив заменик на генерален директор.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши правните работи и е одговорен за правните работи на Друштвото и носи назив директор за правни и општи работи.

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за дистрибуцијата и снабдувањето со електрична енергија и носи назив директор за дистрибуција и снабдување со електрична енергија.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши финансиските работите и е одговорен за финансиското работење на Друштвото, а носи назив директор за финансиски работи.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши комерцијалните работите и е одговорен за комерцијалното работење на Друштвото и носи назив директор за комерцијални работи.

Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за развојот и инвестициите во Друштвото и носи назив директор за развој и инвестиции.

2. НАДЗОРЕН ОДБОР**Член 29**

Надзорниот одбор се состои од 7 членови, од кои два члена се независни.

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на Друштвото.

Двајца членови на Надзорниот одбор се избираат на предлог на Самостојниот синдикат на Друштвото.

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се назначува кои членови се избираат како независни членови на Надзорниот одбор.

Член 30

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на Надзорниот одбор, избира претседател на Надзорниот одбор.

Член 31

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува четири години.

Член 32

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето на евиденцијата за состаноците и организирањето на другите начини на работа и на одлучување на Надзорниот одбор.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство членови од присутните членови на Надзорниот одбор.

Член 33

Надзорниот одбор може во секое време да го разреши претседателот и да избере нов претседател на Надзорен одбор.

Член 34

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 35

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе од половина од вкупниот број на членови.

Член 36

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Надзорниот одбор.

Член 37

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со Друштвото.

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото, како и имотот, особено благајната на друштвото и хартиите од вредност.

X. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО**Член 38**

Организациони делови на Друштвото се Дирекција и подружници.

Член 39

Подружниците на Друштвото се организираат со акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Надзорниот одбор.

Член 40

Со подружниците раководи директор кој го именува Управниот одбор.

Член 41

Директорот на Подружницата ги врши следните работи:

1. Организира, координира и раководи со процесот на производството, дистрибуцијата и снабдувањето со електрична енергија;
2. Обезбедува примена на законските прописи и на актите на Друштвото;
3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот одбор и одлуки и насоки дадени од генералниот директор и директорите на соодветните области;
4. Се грижи за реализација на планските задачи;
5. Склучува договори и презема други правни дејства, во рамките на овластувањата дадени од Управниот одбор;
6. Се грижи за одржување на работната и технолошката дисциплина и презема мерки за нејзино остварување;
7. Поднесува извештаи за работата на Подружницата на Управниот одбор;
8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбедување на заштита на работа и заштита од пожар;
9. Предлага расходување на основни средства и отстапување на истите во друга Подружница на Друштвото;
10. Врши набавки во рамките на своите овластувања согласно донесена Одлука од Управниот одбор;
11. Донесува решенија за поединечни права, обврски и одговорности на работниците, по овластување од Управниот одбор;
12. Формира комисии и работни групи за извршување на поделени работи;
13. Се грижи за навремена наплата на побарувањата од потрошувачите на електрична енергија за соодветната дистрибутивна подружница и презема мерки за остварување на наплатата;

14. Се грижи за организирање на работењето со пареа, топла вода и други реагенси во согласност со работењето на Друштвото

15. Врши и други работи по овластување на Управниот одбор.

Член 42

Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува внатрешната организација на Друштвото и работите кои се извршуваат во Дирекцијата и подружниците.

XI. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО**Член 43**

Управниот одбор на Друштвото формира комисии од редот на своите членови и од други лица.

Друштвото ги има следните комисии:

Комисија за заштита на правата;

Комисија за контрола над примена на Колективниот договор;

и други комисии формирани од Управниот одбор, Надзорниот одбор, генералниот директор и директорите на подружници на Друштвото, по укажана потреба во процесот на работењето.

Комисијата за заштита на правата се состои од пет членови и ист број заменици од кои двајца членови и двајца заменици именува Самостојниот Синдикат на Друштвото.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор се состои од 6 членови од кои 3 члена именува Самостојниот синдикат на ЕСМ.

Член 44

Комисијата за заштита на правата одлучува по приговори на работници во втор степен.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор врши контрола над примената на одредбите од Колективниот договор.

Член 45

Начинот на работа на комисиите се уредува со Деловник за работа.

**XII. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА
(ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД)****Член 46**

Друштвото има задолжителна општа резерва.

Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент од 15% од добивката.

1. Посебни резерви заради покривање на загуби или други издатоци**Член 47**

Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради покривање на други издатоци за:

- осигурување од ризик на вработените за специфични отежнати услови на работење;
- докуп на стаж и отпремнина над одобрените износ;
- добротворни цели, помош и спонзорства.

Средствата за посебните резерви од став 1 се издвојуваат од општиот имот на Друштвото и истите неможат да се употребат за друга намена освен за намената за која се создадени.

Средствата за посебните резерви ќе се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото

Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на Друштвото.

XIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ

Член 48

Друштвото во согласност со закон и колективен договор, обезбедува услови за работа и делување на Синдикатот.

Член 49

Синдикатот може на Управниот одбор да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со закон и колективен договор.

За поднесените предлози, мислења и забелешки, Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го известат Синдикатот.

XIV. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО

Член 50

Сите акти што ги донесува Управниот одбор се објавуваат во службеното гласило на Друштвото.

XV. АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 51

Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се уредени со овој статут ќе се уредат со други акти на Друштвото согласно со законот и овој статут.

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и истите не можат да бидат во спротивност со овој статут.

Акти на Друштвото се:

- Колективен Договор;
- Правилник за внатрешна организација;
- Правилник за утврдување на постапката и начинот за снабдување со електрична енергија;
- Правилник за заштита од пожар;
- Правилник за деловна тајна;
- Правилник за печат, штембил и знак;
- Норматив за лични заштитни средства и опрема;
- Правилник за редот и дисциплината;
- Правилник за користење на одморалишни капацитети;
- Ценовник за технички и други услуги;
- И други акти согласно закон и колективен договор.

Член 52

Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поинаку определено.

XVI. ОДБРАНА

Член 53

Во воена состојба Друштвото продолжува со вршење на дејноста, заради што во согласност со Законот за одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува соодветни подготовки и изработува документи за работа во воена состојба.

Член 54

Во воена состојба Друштвото презема мерки за заштита на работниците и материјалните добра од воени дејствија.

Член 55

Заради заштита на тајните податоци и информации од областа на одбраната, Друштвото спроведува соодветни мерки за нивна заштита

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 56

Средствата, правата и обврските на АД за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија “Електростопанство на Македонија” во државна сопственост, Скопје, ги презема Друштвото, согласно Планот за поделба.

Дел од работниците од Акционерското друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија “Електростопанство на Македонија” во државна сопственост, Скопје ги презема Друштвото, од денот на уписот во Трговскиот регистар, согласно списокот на работници кој е составен дел на Планот за поделба.

Член 57

До донесување на актите на Друштвото ќе се применуваат актите на поранешното Друштво, доколку не се во спротивност со закон и овој статут.

Член 58

Со влегување во сила на овој статут престанува да важи Статутот на АД “Електростопанство на Македонија” во државна сопственост, Скопје бр. 23- 5748/1 од 16.01.2001 година

Член 59

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4792/7-1
19 декември 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 1558.

Врз основа на член 253 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), а во врска со член 37, 38 и 41 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/2004), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 05.12.2005 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На “Инвестбанка“ АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - петнаесетта емисија на 7.713 обични акции, во вредност од 20.593.710,00 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 1888/15 од 08.04.2005 година за зголемување на акционерскиот капитал со средства на Банката преку издавање долгорочни хартии од вредност - акции од петнаесетта емисија.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од истекот на рокот за реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за регистрација на акциите.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистрацијата на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила на денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-2294/5 Комисија за хартии од вредност
5 декември 2005 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1559.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.70/1992), на седницата одржана на 23 ноември 2005 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Законот за општите начела на самопридонесот (“Службен весник на Социјалистичка Република Македонија” бр. 27/1978).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје со Решение У.бр. 104/2005 од 21 септември 2005 година поведе постапка за оценување на уставноста на Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот закон со член 1 став 1, член 8 алинеи 3 и 8, член 51 од Уставот на Република Македонија, како и со член 6 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот закон е донесен врз основа на Уставот на Социјалистичка Република Македонија од 1974 година од страна на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Според член 1 од Законот, работните луѓе и граѓаните можат со самопридонес да здружуваат средства и труд за задоволување на определени заеднички интереси и потреби во месната заедница, односно општината, а во согласност со општите начела утврдени со овој закон.

Според член 2 од Законот самопридонес може да се воведува заради остварување на заеднички интереси и солидарно задоволување на заеднички потреби на работните луѓе и граѓаните од непосреден интерес за животот и работата на луѓето и нивните семејства во месната заедница во областа на уредувањето на населбата, станувањето, комуналните дејности, детската и социјалната заштита, образованието, културата, физичката култура, заштитата на потрошувачката, заштитата и унапредувањето на човековата околина, народната одбрана, општествената самозаштита и други области на животот и на работата.

Согласно членот 3 од Законот, самопридонес може да се воведува за подрачјето на месната заедница, односно за подрачјето на една или повеќе населби или за дел од населбата во месната заедница, а според став 2 на наведениот член самопридонес може да се воведе и за подрачјето на општината како целина ако служи за остварување на заедничкиот интерес и за задоволување на заедничките потреби на работните луѓе и граѓаните во таа општина.

Заради задоволување на заедничките потреби на работните луѓе и граѓаните во две или повеќе месни заедници може да се воведе самопридонес и да се здружат средства на самопридонесот (член 4 став 1).

Средствата од став 1 на овој член можат да се здружуваат со средствата на организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници (член 4 став 2).

Заради остварување на своите заеднички интереси и потреби во општината како целина, работните луѓе и граѓаните организирани во месна заедница можат да одлучат да ги здружат средствата на самопридонесот со средствата на самопридонесот на другите месни заедници на подрачјето на таа општина.

Според член 5 од Законот самопридонесот се воведува по правило за една година, а може да се воведе и за повеќе години но најмногу за пет години.

Во член 6 од Законот е предвидено дека за воведување на самопридонес за подрачјето на месната заедница, односно за подрачјето на општината како целина, работните луѓе и граѓаните одлучуваат со референдум, а за воведување на самопридонес за подрачјето на една или повеќе населби или за дел од населби во месната заедница (станбен блок, улица во населба или станбени блокови), работните луѓе и граѓаните може да одлучат и по пат на писмени изјави.

Според член 7 од Законот при воведување на обврската за плаќање на самопридонес мора да се води сметка за способноста на обврзниците за поднесување на обврските, односно за материјалните можности на работните луѓе и граѓаните.

Висината на самопридонесот се утврдува сразмерно на личните доходи, односно приходите на обврзниците.

Според член 9 од Законот средствата на самопридонесот не можат да се користат за друга намена од онаа за која е воведен.

Според член 10 од Законот обврзници на самопридонесот се работните луѓе и граѓаните кои имаат живе-

алиште на подрачјето за кое се воведува самопридонесот, а според став 2 на овој член за изградба на определени објекти од кои имаат непосредна или посредна корист и работните луѓе и граѓаните што имаат во сопственост неподвижен имот, а немаат живеалиште на подрачјето за кое се воведува самопридонесот обврзници на самопридонесот се и тие работни луѓе и граѓани. Постоенето на посредната и непосредната корист се утврдува при претресување на иницијатива за воведување на самопридонесот.

Самопридонесот може да биде воведен во пари, во работна сила, во материјали или услуги, во зависност од намената за која се воведува и од можностите на работните луѓе и граѓаните (член 11).

Самопридонесот воведен во работна сила, давање на материјали или услуги мора да биде изразен и во парична вредност (член 11 став 2).

Обврската за самопридонес во работна сила и давање на материјали или услуги може да се изврши и во пари (член 11 став 3).

Во членот 12 од Законот е предвидено дека самопридонесот во пари не може да се воведи на одредени примања како што се: социјални помошти, додаток на деца, стипендии на ученици и студенти и други примања.

Во член 13, пак, од Законот е предвидено дека обврзници на самопридонес во работна сила можат да бидат работните луѓе и граѓаните способни за работа постари од 15 години освен жени над 55 години и мажи над 60 години старост, жени за време на бременост и мајки со деца до тригодишна возраст и граѓани кои поради болест или инвалидност се неспособни за работа.

Според член 14 од Законот иницијатива за воведување на самопридонес во месна заедница може да покрене собирот на работните луѓе и граѓаните, собирот на работните луѓе во организација на здружениот труд, делегација на месната заедница и општествено политичка организација од подрачјето на месна заедница.

Советот на месна заедница свикува собир на работни луѓе и граѓани на кој се претставува иницијативата за воведување на самопридонес.

Ако иницијативата за воведување на самопридонес биде прифатена од собирот на работните луѓе и граѓаните советот на месната заедница донесува акт за распишување на референдум за воведување на самопридонес.

Иницијатива за воведување на самопридонес во една или повеќе месни заедници и во општината како целина може да покрене собранието на општината, работниците во организацијата на здружениот труд, општествено политичката организација и собранието на самоуправната интересна заедница.

Ако иницијативата за воведување на самопридонес во повеќето месни заедници, односно во општината како целина биде прифатена од собирите на работните луѓе и граѓаните во месните заедници и собирите на работни луѓе во организациите на здружениот труд, собранието на општината во согласност со месните заедници донесува акт за распишување на референдум за воведување на самопридонесот (член 14 став 5).

Средствата на самопридонесот од став 5 на овој член се здружуваат со самоуправна спогодба на месните заедници.

Во членот 15 од Законот е предвидено дека актот за распишување на референдум содржи намена за која се воведува самопридонесот, време за кое се воведува са-

мопридонесот, начин на задолжување со самопридонес за одделни обврзници, рокови на извршување и вкупен износ на средства од самопридонесот.

Референдум за воведување на самопридонес во месните заедници се спроведува, односно писмените изјави се даваат на начин и по постапка утврдена со статутот на месната заедница (член 16).

Според член 17 од Законот, самопридонесот се смета за воведен ако за него со референдум, односно со писмени изјави се изјаснат повеќе од половината на работните луѓе и граѓаните запишани во избирачкиот список на подрачјето за кое се воведува самопридонесот.

За воведување на самопридонес за изградба на определени објекти од член 10 став 2 на овој закон се изјаснуваат и работните луѓе и граѓаните кои на подрачјето за кое се воведува самопридонесот немаат живеалиште, но имаат недвижен имот.

Во членот 18 од Законот е предвидено дека ако работните луѓе и граѓаните се изјаснат за воведување на самопридонес советот на месната заедница, односно собранието на општината донесува акт за воведување на самопридонес во кој треба да биде утврдено: подрачјето за кое се воведува самопридонесот, намената на самопридонесот, вкупниот износ на самопридонесот и распоред по години, времето за кое се воведува самопридонесот, видот и висината на самопридонесот, начинот на плаќање на самопридонесот и други елементи.

Според член 18 став 2 од Законот, актот за воведување на самопридонес и актот за здружување на средства на самопридонесот се објавуваат на начин утврден со статутот на месната заедница, односно статутот на општината.

Според член 19 од Законот, советот на месната заедница односно собранието на општината се должни најмалку еднаш годишно на собир на работните луѓе и граѓаните да поднесат извештај за наплатата и користењето на средствата на самопридонесот, а по завршување на објектот за кој е наменет самопридонесот да изготват завршна сметка.

Според член 20 од Законот, во случај кога потребните средства собрани од самопридонесот ќе бидат остварени за време покусо од времето за кој е распишан самопридонесот советот на месната заедница, односно собранието на општината ќе донесе одлука за престанување на обврската за плаќање на самопридонесот, односно ќе спроведе постапка за користење на вишокот на средствата на начин на кој тој е воведен.

Во член 21 од Законот е предвидено дека ако актот за воведување на самопридонесот не е поинаку определено на облогот, наплатата, жалбената постапка, застареноста и друго сообразно ќе се применуваат прописите за даноците на граѓаните.

Според член 22 од Законот, исплатувачите на личните доходи и на приходите за кои даноците се пресметуваат и се плаќаат според секој поединечно остварен приход (данок по одбивка) како и исплатување на пензијата се должни при исплатата на овие лични доходи, приходи и пензии да го пресметаат и наплатат самопридонесот доколку нивното седиште се наоѓа на подрачјето на општината во која е воведен самопридонесот или ако вршат исплатување на пензии за тоа подрачје.

Останатите исплатувачи на личните доходи и приходи чие седиште е надвор од подрачјето на општината во која е воведен самопридонесот должни се да го пресметаат и да го наплатат самопридонесот на личните доходи и приходи од став 1 на овој член ако месната заедница, односно општината им доставила заверен препис од актот за воведување на самопридонесот со список на обврзници за кои треба да се пресмета и наплати самопридонесот.

Исплатувачите на личните доходи и приходи од кои се плаќа самопридонесот, кои своето финансиско работење го водат кај Служба на општественото книговодство се должни истовремено со подигање на готовината за исплатување на личните доходи, односно приходи да го пресметаат и уплатат самопридонесот на соодветната сметка на самопридонесот кај надлежните организациони единици на Службата на општественото книговодство.

Според член 23 од Законот, органот на месната заедница односно органот на општината од член 18 на овој закон има право и должност да го следи пресметувањето, наплатувањето и упатувањето на самопридонесот.

Исплатувачите на личните доходи, приходите и пензиите, како и другите органи и организации надлежни за пресметување, наплата и уплатување на самопридонесот, се должни да им ги даваат потребните податоци на надлежните органи на месната заедница и на општината, а по нивно барање да поднесуваат извештај за пресметувањето, наплатувањето и уплатувањето на самопридонесот.

Во член 24 од оспорениот закон е предвидено дека одредбите од членовите 21, 22 и 23 од овој закон непосредно се применуваат.

5. Според член 1 од Уставот, Република Македонија е суверена, самостојна, демократска и социјална држава.

Во членот 8 алинеите 3 и 8 од Уставот, како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се утврдени принципите на владеењето на правото и хуманизмот, социјалната правда и солидарноста.

Според членот 51 став 1 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи во согласност со Уставот и со закон. Според ставот 2 на овој член од Уставот, секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Во членот 6 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, е утврдено дека законите што не се во согласност со одредбите на Уставот ќе се усогласат во рок од една година од денот на прогласувањето на Уставот.

Имајќи ги предвид наведените уставни одредби како и фактот што оспорениот закон е донесен во период на уставен поредок кој се заснова врз сосема поинакви политички и економски основи од утврдените во Уставот на Република Македонија, Судот оцени дека овој закон не соодветствува односно не кореспондира со новиот уставен поредок воспоставен со Уставот на Република Македонија.

Ова од причина што концепцијата на овој закон се заснова врз основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување од претходниот уставен поредок.

Имено, од анализата на законските одредби произлегува дека многу од субјектите на кои се однесува Законот, како на пример организациите на здружениот труд, општествено политичките организации, собрание на општина, службата на општествено книговодство, како и одредени термини: работни луѓе, самоуправни спогодба, лични доходи, исплатувачи на лични доходи, поради промената на општествено - политичките и економски односи направени со Уставот на Република Македонија повеќе не егзистираат ниту, пак, има основ за нивно постоење.

Оттука, имајќи го предвид наведеното, времето на донесување на оспорениот закон (1978 година), општествените услови во кои е донесен, а притоа имајќи ја во вид промената на општествените односи, како и обврската за неговото усогласување со одредбите на Уставот во рок од една година од денот на прогласување на Уставот, Судот оцени дека оспорениот закон не е во согласност со наведените уставни одредби.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумовски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 104/2005

23 ноември 2005 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република Македонија,

Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.